

Службен весник

на Република Македонија

Број 116

9 јули 2015, четврток

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3454. Закон за изменување и дополнување на Законот за квалитетот на земјоделските производи	2	3461. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската унија, „Алтеа“ во Босна и Херцеговина	26
3455. Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности.....	16	3462. Одлука за именување на член на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации.....	26
3456. Закон за изменување и дополнување на Законот за хемикалии.....	19	3463. Одлука за објавување јавен конкурс за избор на член на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка ..	27
3457. Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход	20	3464. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Националната комисија за учебници.....	27
3458. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта	21		
3459. Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз на опасни материји во патниот и железничкиот сообраќај	25		
3460. Закон за изменување на Законот за туристичката дејност	25		

	Стр.		Стр.
3465. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	28	3469. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	34
3466. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	31	3470. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	35
3467. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	33	3471. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец јуни 2015.....	36
3468. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	34	3472. Објава за движењето на индексот на трошоците на животот во Република Македонија за месец јуни 2015 година.....	36
		Огласен дел	1-60

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3454.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за квалитетот на земјоделските производи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 јули 2015 година.

Бр. 08-2858/1
7 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Република Македонија” број 140/10, 53/11, 55/12 и 106/13), членот 1 се менува и гласи:

„Со овој закон се уредуваат пазарите на земјоделските производи, стандардите за квалитет, класификацијата, означувањето на квалитетот и информативниот систем за житарици и ориз, брашно, храна за животни, свежо овошје и зеленчук, јајца и месо од живина, говедско месо, свинско месо, овчо и козјо месо, млеко и млечни производи, производи од пчели, заштитата и регистрацијата на географскиот или традиционалниот назив на земјоделските и прехранбените производи со ознака за потекло, географска ознака и ознака за гарантиран традиционален специјалитет, контролата и надзорот над спроведувањето на одредбите од овој закон.“

Член 2

Во членот 2 точка 62. се менува и гласи:
„Млечна мас“ е односот на содржината на единица млечна мас во сто единици производ.

Точката 66. се менува и гласи:

„Означување“ е секој збор, израз, трговска марка, име на бренд и симбол поврзан со одреден земјоделски или прехранбен производ, кој се наоѓа на пакувањето, на самиот производ, прикачен е на производот, или на пропратната документација за производот;“.

Точката 70. се менува и гласи:

„Традиционална употреба“ е употреба која е докажана на пазарот и покажува пренесување од генерација на генерација низ временски период од најмалку 30 години;“.

Точката 72. се менува и гласи:

„Група на производители“ е секое здружение на оператори, преработувачи и трговци кои се занимаваат со ист земјоделски или прехранбен производ, без разлика на нивниот правен облик или состав;“.

По точката 73 се додава нова точка 74. , која гласи:

„74. „Контролен план“ е технички документ што служи за верификација на соодветноста на производот и начинот на производство со елаборатот од членот 145 од овој закон, односно спецификацијата на производот од членот 146 од овој закон и“

По точката 74 се додава нова точка 75. , која гласи:

„75. „Млечни протеини“ е односот на содржината на единица млечни протеини во сто единици млеко (се пресметува кога добиениот вкупен азот (N) ќе се помножи со коефициент 6,38 и се изразува во проценти).“

Член 3

Во членот 3 алинејата 5 се менува и гласи:

„- регистрација и заштитата на називот на земјоделските и прехранбените производи со ознака за потекло, географска ознака и ознака за гарантиран традиционален специјалитет.“

Член 4

Во членот 126 став (3) зборовите: „членот 85“ се заменуваат со зборовите: „членот 126-в“, а зборовите: „членот 84“ се заменуваат со зборовите: „членот 126-б“.

Во ставот (8) зборовите: „како и начинот на вршење на обуката и програмата за вршење на обуката за контролори“ се бришат.

Член 5

По членот 126 се додаваат 25 нови членови 126-а, 126-б, 126-в, 126-г, 126-д, 126-ѓ, 126-е, 126-ж, 126-з, 126-с, 126-и, 126-ј, 126-к, 126-л, 126-љ, 126-м, 126-н, 126-њ, 126-о, 126-п, 126-р, 126-с, 126-т, 126-ќ и 126-у, кои гласат:

„Член 126-а
(Контролори)

(1) Земање на примероци за класирање на суровото млеко вршат контролори кои имаат завршена обука за земање примероци и уверение за положен испит.

(2) Обуката од ставот (1) на овој член ја изведува овластена институција најмалку еднаш годишно.

(3) Контролорите по завршената обука од ставот (1) на овој член полагаат испит и добиваат уверение за контролори за земање примероци за класирање на сурово млеко.

(4) Трошоците за спроведување на обуката од ставот (1) на овој член се на товар на кандидатите и не треба да бидат поголеми од реално направените трошоци за одржување на обуката.

(5) Начинот на вршење на обуката за земање примероци за класирање на суровото млеко ја пропишува министерот.”

Член 126-б
(Овластена институција)

(1) Институцијата од членот 126-а став (2) од овој закон ја овластува министерот.

(2) Институцијата за да биде овластена треба да ги исполнува најмалку следниве услови:

- да е наставно научна високообразовна институција од областа на биотехничките науки од подрачјата на истражување добиточно производство-сточарство, биотехнологија и ветеринарна медицина,

- да има вработено најмалку двајца доктори на науки од областа на биотехничките науки од подрачјата на истражување добиточно производство-сточарство, биотехнологија и ветеринарна медицина и

- да има донесено програма за вршење на обука за контролори за земање примероци за класирање на суровото млеко.

(3) Содржината на програмата од ставот (2) алинеја 3 на овој член ја пропишува министерот.

Член 126-в
(Барање и услови за контролори)

За посетување обука за контролор, заинтересираното лице поднесува барање до овластената институција од членот 126-б од овој закон.

Кон барањето заинтересираното лице доставува доказ за завршено најмалку IV степен средно образование.

Член 126-г
(Решение за овластување)

(1) За овластувањето од членот 126-б од овој закон министерот издава решение.

(2) За добивање на решението од ставот (1) на овој член институциите поднесуваат барање за овластување кое во прилог ги содржи доказите за исполнување на условите утврдени во членот 126-б став 2 од овој закон.

(3) Министерството, во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето за издавање на овластување од членот 126-б од овој закон, донесува решение со кое одлучува по барањето за издавање на решение за овластувањето од членот 126-б од овој закон.

(4) Доколку Министерството не донесе решение за овластување од членот 126-б од овој закон, односно не донесе решение за одбивање на барањето во рокот од ставот (3) на овој член, подносителот на барањето има право во рок од три работни дена од истекот на тој рок да поднесе барање до писарницата на министерот, за донесување на решение по поднесеното барање.

(5) Формата и содржината на барањето од ставовите (2) и (4) на овој член ги пропишува министерот.

(6) Кон барањето од ставот (4) на овој член, подносителот доставува и копија од барањето од ставот (2) на овој член.

(7) Министерот е должен најдоцна во рок од пет работни дена од денот на приемот на барањето од ставот (4) на овој член да донесе решение со кое барањето за издавање на решение за овластувањето од членот 126-б од овој закон е уважено или одбиено. Доколку министерот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Министерството.

(8) Доколку министерот не донесе решение во рокот од ставот (7) на овој член, подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена.

(9) Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот (8) на овој член да изврши надзор во Министерството дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршењето надзор го информира подносителот на барањето за преземените активности.

(10) Инспекторот од Државниот управен инспекторат по извршениот надзор согласно со закон донесува решение со кое го задолжува министерот во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, односно да го уважи или одбие барањето и да го извести инспекторат за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање.

(11) Доколку министерот не одлучи во рокот од ставот (10) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе опре-

дели дополнителен рок од пет работни дена во кој министерот ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена да го информира подносителот на барањето за преземените активности.

(12) Доколку министерот не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (11) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на барањето за преземените активности.

(13) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (9) на овој член, подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.

(14) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена да го разгледа приговорот од ставот (13) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето од ставовите (9) и (10) на овој член и/или не поднесе пријава согласно со ставовите (11) и (12) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција за инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во Министерството дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените активности.

(15) Доколку инспекторот на постапи и во дополнителниот рок од ставот (14) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените активности.

(16) Во случајот од ставот (15) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш.

(17) Во случаите од ставот (16) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените активности.

(18) Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот (14) на овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител, во рок од осум работни дена.

(19) Доколку министерот не одлучи во рок од ставот (12) на овој член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред надлежниот суд.

(20) Во објавувањето на подзаконските акти од ставот (5) на овој член во „Службен весник на Република Македонија“ истите се објавуваат на веб страницата на Министерството.

(21) Решението за овластување од ставот (1) на овој член се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

(22) Министерот со решение ќе го одземе овластувањето од овластените институции за кои ќе се утврди дека престанале да ги исполнуваат условите предвидени во членот 126-б став (2) од овој закон.

(23) Против решението од ставот (3) на овој член, во рокот од 15 дена од денот на донесувањето на решението може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Член 126-д

(Начин на спроведување на испитот)

Испитот од членот 126-а ставови (1) и (3) се состои од два дела, и тоа:

- прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите и

- втор дел (студија на случај), со кој се проверува способноста на контролорот за правилно земање на примероци од сурово млеко.

Испитот од ставот (1) на овој член се полага писмено по електронски пат со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

Вториот дел од испитот се состои од опис на индивидуален случај од областа на контрола за земање на мостри од сурово млеко.

Член 126-ѓ

Базите на Прашања за првиот дел и базите на студии на случај за вториот дел испитот ги изготвуваат овластени наставно научни високообразовни институции од членот 126-б од овој закон.

Прашањата од првиот дел од испитот и вториот дел од испитот ги верификува Комисија составена од пет преставници од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и овластени наставно научни високообразовни институции од членот 126-б од овој закон.

Комисијата од ставот 1 на овој член врши и ревизија и ажурирање на базите на прашања и базите на студии на случај најмалку еднаш годишно.

При ревизијата Комисијата особено ги има предвид измените на правните прописи на кои е засновано прашањето, односно случајот, бројот на кандидати кои го одговорале, успешноста во одговарањето на истите, ка-

ко и други критериуми кои можат да влијаат на подобрувањето на квалитетот на испитот за добивање на уверение за контролори.

Врз основа на извршената ревизија и ажурирање на базите на прашања и базите на студии на случај, Комисијата одлучува прашањата и студиите на случај да бидат изменети или целосно отстранети од испитот.

Изготвувачите и членовите на Комисијата за верификација од ставовите (1) и (2) на овој член имаат право на паричен надоместок што го определува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Износот на паричниот надоместок од ставот (5) на овој член се определува врз основа на бројот на изготвени прашања и студии на случај, како и сложеноста на материјата.

Годишниот паричен надоместок од ставот (5) на овој член не го надминува нивото на просечна плата исплатена во Република Македонија за претходната година објавена од Државен завод за статистика.

Член 126-е

Стручните и административните работи за потребите на спроведување на испитот за полагање за добивање на уверение за контролори ги врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а испитот технички го спроведува правно лице регистрирано во Централниот регистар избрано од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 126-ж

Испитот се полага најмалку еднаш годишно, во периодот од 1 февруари до 30 ноември.

Член 126-з

Барањето за полагање на испитот за полагање за добивање на уверение за контролори кандидатот го поднесува до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 126-с

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство или од него овластено лице, со решение утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на испитот за добивање на уверение за контролор.

Против решението со кое е одбиено барањето за полагање на испитот, може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

Член 126-и

На кандидатот на кој му е одобрено барањето за полагање на испит за добивање на уверение за контролор му се определува времето и местото за полагање на испитот, а кандидатот се известува најдоцна во рок од осум дена пред полагање на испитот.

На кандидатот мора да му се овозможи да започне да го полага испитот во првата наредна сесија од денот на одобреното барање за полагање на испитот.

Член 126-ј

Испитот за добивање на уверение за контролор се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на стручен испит.

Јавноста се информира за датумот и времето на полагањето на испитот најмалку три дена пред одржувањето на испитот за добивање на уверение за контролор.

Полагањето на испитот се снима и во живо се емитува на веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Правното лице кое го спроведува првиот дел од испитот за добивање на уверение за контролор треба да ги исполнува просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испитот кои услови поблиску ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Во просторијата за полагање на првиот дел од испитот за време на полагање на испитот се присутни двајца претставници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, еден претставник од Владата на Република Македонија на предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата и еден претставник на Министерството за информатичко општество и администрација (информатичар).

Член 126-к

Пред почетокот на полагањето на испитот за добивање на уверение за контролор претставникот од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го утврдува идентитетот на кандидатот со увид на лична карта.

На кандидатот за време на полагањето на првиот дел од испитот не му се дозволува користење на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.

На кандидатот за време на полагањето на првиот дел од испитот не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица освен со информатичарот од членот 126-ј став (5) од овој закон, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

На кандидатот за време на полагањето на вториот дел од испитот му се дозволува единствено користење на закони (без коментари и објаснувања) кој во електронска верзија се наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага испитот.

Ако техничките проблеми со компјутерот бидат отстранети за пет минути испитот продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и ако тие не бидат отстранети во рок од пет минути испитот се прекинува за сите кандидати што го полагаат испитот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

Доколку кандидатот при полагањето на првиот и вториот дел од испитот постапува спротивно од ставовите (2), (3) и (4) на овој член нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот во таа испитна сесија.

Овластените претставници од членот 126-ј став (5) од овој закон за време на полагањето на испитот не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од пет минути.

Член 126-л

Ако во текот на полагањето на испитот настанат оправдани причини поради кои кандидатот не може да го продолжи полагањето на испитот (болест, породилно отсуство, школување во странство и слично), ќе се прекине испитот за определено време, кое не може да биде подолго од шест месеци.

Решение за продолжување на испитот донесува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство по молба на кандидатот. Молбата се поднесува во рок од осум дена од престанокот на причините за одлагање на испитот, но најдоцна во рок од шест месеци.

Ако кандидатот не поднесе молба за продолжување на испитот во рокот определен во ставот (2) на овој член ќе се смета дека испитот не го положил.

Против решението на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство од ставот (2) на овој член кандидатот може да се поведе управен спор пред надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Во продолжувањето на испитот кандидатот не го полага оној дел од испитот што претходно веќе го има полагаано.

Член 126-љ

(Прв и втор дел од испитот за добивање на уверение за контролор)

Испитот за добивање на уверение за контролор започнува со полагање на првиот дел (теоретскиот дел), а потоа на вториот дел (студија на случај).

Вториот дел се полага во рок од најмалку 15 дена по успешното полагање на првиот дел.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со Правилник го пропишува начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот.

Член 126-м

Првиот дел од испитот се полага за секоја соодветна област и содржи најмалку 10 прашања со пет опции за заокружување од кој едната е точна, две се слични, една не е точна во мал обем и една не е точна во голем обем.

Доколку кандидатот не го положил првиот дел од испитот согласно со ставот (1) на овој член ќе се смета дека испитот не го положил.

Член 126-н

Вториот дел од испитот се состои од една студија на случај од областа на контрола за земање на мостри од сурово млеко.

Прашањата кои се составен дел од студијата на случај се од областа на предметот на кој е заснована студијата на случајот и имаат пет можни опции на одговори од кои една точна, две слични и две различни.

Доколку кандидатот не го положи вториот дел од испитот согласно со ставот 2 на овој член ќе се смета дека испитот не го положил.

Член 126-њ

Полагањето на првиот дел од испитот се врши со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

Прашањата од тестот, зависно од тежината, се вреднуваат со поени определени во тестот.

Полагањето на вториот дел од испитот се врши со проучување на студија на случај и одговарање на определен број прашања кои прозилегуваат од студијата, во вид на електронско софтверско решение (во натамошниот текст: електронска студија на случај).

Прашањата од студијата на случај, зависно од тежината, се вреднуваат со поени определени во студијата на случај.

Прашањата содржани во тестовите за полагање на првиот дел на испитот и нивните одговори, како и студиите на случај и прашањата кои прозилегуваат од студиите се чуваат во електронски систем за полагање на испит за добивање уверение за контролор.

Електронскиот систем од ставот 5 на овој член содржи и јавно достапна база од најмалку 30 прашања за потребите на првиот дел од испитот и најмалку 30 студии на случај за потребите на вториот дел од испитот.

Во електронскиот систем е содржано и посочување на прописите и стручната литература во кои се содржани одговорите на прашањата од првиот и вториот дел од испитот.

Бројот на прашања во базите од ставот 6 на овој член се зголемува за 5% годишно, почнувајќи од 2016 година.

Резултатите од полагањето на првиот дел од испитот му се достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото завршување.

Член 126-о

На денот на полагањето на првиот, односно вториот дел од испитот претставникот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство му дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем од членот 126-њ од овој закон.

По одобрувањето на пристапот кандидатот добива електронски тест за првиот дел од испитот, односно електронска студија на случај за вториот дел од испитот компјутерски генерирани, чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем од членот 126-њ став (5) од овој закон, од базите од членот 126-њ став (6) од овој закон.

Првиот и вториот дел од испитот содржат упатство за начинот на решавање на истиот за кое претставникот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство дава појаснување пред да започне полагањето на испитот.

Електронскиот систем за полагање на испитот не може да дозволи постоење на идентична содржина на електронски тест за првиот дел од испитот во една сесија за повеќе од еден кандидат.

Член 126-п

Во случај на спреченост на спроведување на првиот или вториот дел од испитот, поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем од членот 126-њ од овој закон, полагањето на испитот се прекинува.

Доколку причините од ставот (1) на овој член се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот, истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.

Доколку причините од ставот (1) на овој член не се отстранат во рокот од ставот (2) на овој член испитот се презакажува за друг термин.

Член 126-р

Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот дел од тестот за полагање на испитот изнесува 120 минути.

Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од тестот постигнал најмалку 51% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

Член 126-с

Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од студијата на случај изнесува 120 минути.

Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од студијата на случај постигнал најмалку 51% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

Член 126-т

(Уверение, ревизија на спроведените испити и трошоци)

На барање на кандидатот, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го информира за направените грешки во тестот за полагање на првиот дел од испитот, со овозможување непосреден увид во тестот.

Член 126-ќ

Тестовите и практичните примери се користат и се даваат на кандидатот само за време на полагањето на испитот.

Материјалите од одржаните испити, особено хартиените верзии од тестовите и специмениите за проверка на точноста на одговорите од првиот и вториот дел од испитот за добивање на уверение за контролор, како и снимките од одржаните испити се чуваат во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за ревизија на одржаните испити која во својата работа ги користи материјалите од ставови (2) и (3) на овој член и во која, покрај другите членови членуваат и претставник од Владата на Република Македонија и информатичар од Министерството за информатичко општество и администрација определен од Владата на Република Македонија.

Комисијата од ставот (3) на овој член се состанува најмалку еднаш годишно и врши ревизија на начинот на спроведување на најмалку две сесии одржани во текковната година.

Комисијата има право да изврши ревизија и на начинот на спроведување на испитите одржани во последните пет години до денот на одржувањето на состанокот на комисијата, но не порано од денот на примената на овој закон.

Доколку Комисијата утврди нерегуларности во спроведувањето на испитот од страна на поединци во смисла на членот 126-н став (5) од овој закон, предлага одземање на уверение од членот 126-а ставови (1) и (3) од овој закон.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува решение за одземање на уверението врз основа на предлогот на Комисијата во рок од 3 дена од приемот на предлогот.

Против решението од ставот (7) на овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

Член 126-у

Трошоците за полагање на испитот ги сноси кандидатот.

Висината на надоместокот од ставот (1) на овој член ја определува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на реално направените трошоци за полагање на испитот, неопходни за спроведување на првиот и вториот дел на испитот, подготовката на базите на прашања, спроведувањето на електронскиот тест, изготвување на материјали и покани и изготвување на уверение за контролори.

Трошоците за полагање на испитот се уплатуваат на сметката на сопствени приходи на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Ако трошоците не се уплатени на соодветна сметка на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, најдоцна 15 дена пред денот определен за почеток на испитната сесија, на кандидатот нема да му се дозволи полагање на испитот.

Ако кандидатот во рок од една година од денот на уплатата на средствата не го полага испитот, уплатените средства се враќаат согласно со закон.

Трошоците за активностите на научно-образовната институција кои ќе бидат утврдени со договорот за институционална соработка од членот 126-н од овој закон, паѓаат на товар на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ако во текот на годината нема пријава на кандидати за полагање на испитот."

Член 6

Во членот 138 став (1) зборовите: „врз основа на спроведен јавен оглас и склучен договор со Министерството“ се бришат.

Ставовите (3) и (4) се бришат.

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (3) и (4).

Член 7

Во членот 139 став (6) бројот „11“ се заменува со бројот „138“.

Член 8

Називот на Главата III се менува и гласи:

„РЕГИСТРАЦИЈА И ЗАШТИТА НА НАЗИВОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ СО ОЗНАКА ЗА ПОТЕКЛО, ГЕОГРАФСКА ОЗНАКА И ОЗНАКА ЗА ГАРАНТИРАН ТРАДИЦИОНАЛЕН СПЕЦИЈАЛИТЕТ“

Член 9

Називот на Делот 1 се менува и гласи:

„Заштита на географскиот или традиционалниот назив на земјоделските и прехранбените производи“

Член 10

Во членот 141 ставот (1) се менува и гласи:

„Географскиот назив на земјоделските и прехранбените производи на национално и меѓународно ниво се заштитува со ознака за потекло или заштитена географска ознака.“

Ставот (2) се менува и гласи:

„Традиционалниот назив на земјоделските и прехранбените производи на национално и меѓународно ниво се заштитуваат со ознака за гарантиран традиционален специјалитет.“

Член 11

Во членот 142 став (1) зборот „заштитат“ се заменува со зборовите: „заштити називот на“.

Алинејата 3 се менува и гласи:

„сите производствени процеси во целост се одвиваат во дефинирано географско подрачје.“

Во ставот (2) во воведната реченица зборот „заштитат“ се заменува со зборовите: „заштити називот на“.

Алинејата 3 се менува и гласи:

„- и барем еден од производствените процеси се одвива во дефинирано географско подрачје.“

Член 12

Во членот 143 став (1) во воведната реченица зборот „заштитат“ се заменува со зборовите: „заштити називот на“.

Алинејата 3 се брише.

Во ставот (3) во алинејата 1 зборовите: „сам по себе“ се заменуваат со зборовите: „само за одреден производ“.

Во алинејата 2 зборовите: „земјоделскиот или прехранбениот производ“ се заменува со зборот „производ“.

Член 13

Во членот 144 став (1) се менува и гласи:

„Генеричкиот назив не може да се регистрира како ознака за потекло или географска ознака.“

Ставот (2) се брише.

Ставовите (3), (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (2), (3), (4), (5), (6) и (7).

Член 14

Во членот 146 став (2) алинејата 1 се менува и гласи:

„назив на земјоделскиот или прехранбен производ“.

Алинејата 2 се брише.

Во алинејата 5 зборовите: „и по потреба, основните употребни препораки“ се бришат.

Алинејата 6 се менува и гласи:

„и неговиот традиционален карактер и;“.

Член 15

Во членот 147 став (1) се менува и гласи:

„Барање за регистрација може да поднесе заинтересирана група на оператори кои се занимаваат со производство, преработка или трговија на ист земјоделски или прехранбен производ без разлика на нивниот правен облик или состав. Во групата на производители можат да учествуваат и други заинтересирани субјекти.“

Во ставот (2) алинеја 1 по зборот „производител“ се додаваат зборовите: „што е заинтересиран да поднесе барање за заштита“.

Алинејата 2 се менува и гласи:

„-дефинираното географско подрачје да поседува карактеристики по кои се разликува од соседното подрачје или карактеристиките на производот, односно начинот на производство се разликуваат од карактеристиките на производите кои се произведуваат во соседното подрачје.“

Во ставот (4) алинеја 2 по зборот „елаборат“ се додаваат зборовите: „за производот“.

Во ставот (5) алинејата 3 се брише.

Член 16

Во членот 148 ставот (2) се менува и гласи:

„Министерот формира стручна комисија за спроведување на постапка за регистрирање заштитените ознаки на земјоделски и прехранбени производи.“

Ставот (3) се менува и гласи:

„Комисијата од ставот (2) на овој член е составена од седум члена од кои четири члена се од Министерството, два члена се експерти од соодветната област за која се бара регистрација на заштитна ознака и еден член е претставник на организацијата на потрошувачи.“

Ставот (4) се менува и гласи:

„За проверка на основаноста на барањето од членот 147 од овој закон, приговорот од членот 149 од овој закон, соодветноста на контролниот план од членот 150 од овој закон, барањето за измена од членот 152 од овој закон и барањето за поништување од членот 153 од овој закон за исполнетоста на условите кои се однесуваат на ознаката на потекло, географската ознака и ознаката загарантиран традиционален специјалитет, Комисијата од ставот (2) на овој член го разгледува секое барање и доставува предлог до министерот.“

Ставот (6) се менува и гласи:

„Доколку барањето од ставот (1) на овој член е основано и целосно, елаборатот, односно спецификацијата на производот се објавува во рок од 30 дена по завршување на постапката од ставот (5) на овој член на веб-страницата на Министерството и во јавните гласила.“

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) Комисијата од ставот (2) на овој член го разгледува барањето од ставот (4) на овој член во рок од шест месеци од денот на неговото поднесување.“

Член 17

По членот 148 се додава нов член 148-а, кој гласи:

„Член 148-а

(Барање за заштита поднесено од странски земји)

(1) Постапката за регистрација од членот 147 од овој закон, во случај кога барател е група на странски производители или преработувачи, правни и физички лица, барањето за заштита се поднесува во Министерството, директно од групата или пак од надлежната институција од странската земја.

(2) Барањето мора да биде поткрепено со доказ дека називот за производот за кој се бара заштита е веќе регистриран во земјата од каде доаѓа барањето.“

Член 18

Во членот 149 став (1) зборовите: „шест месеци“ се заменуваат со зборовите: „30 дена“.

Во ставот (5) зборот „Комисијата“ се заменува со зборовите: „министерот, врз основа на предлог на Комисијата“.

Член 19

Во членот 152 став (4) по зборот „документ“ се додаваат зборовите: „, министерот, врз основа на предлог на Комисијата“.

Во ставот (6) по зборот „обем“ се додаваат зборовите: „министерот, врз основа на предлогот на Комисијата“.

Во ставот (9) зборот „Комисијата“ се заменува со зборот „министерот“.

Член 20

Во членот 153 став (1) се менува и гласи:

„Доколку од страна на верификациските тела од членот 162 став (3) од овој закон се утврди дека производството на земјоделскиот или прехранбениот производ не е во согласност со условите наведени во елаборатот или спецификацијата, министерот на предлог на Комисијата од членот 148 од овој закон, донесува решение за бришење на субјектот од соодветниот регистар од членот 151 став (2) од овој закон.“

Став (4) се брише.

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (4) и (5).

Член 21

Во членот 162 став (1) зборовите: „за време на постапката за“ се заменуваат со зборовите: „по завршувањето на постапката“.

Во ставот (2) по зборот „член“ се додаваат зборовите: „се врши врз основа на контролниот план од ставот 3 на овој член“.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Контролниот план го изработуваат телата од ставот (2) на овој член, а го одобрува министерот“.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Анализата за утврдување на квалитативните карактеристики што се утврдени во елаборатот или спецификацијата се испитува во овластени лаборатории за испитување на квалитет и безбедност на храната.“

Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (5), (6), (7) и (8).

Ставот (7) се брише.

Ставот (8) станува став (9).

Член 22

Во членот 163 став (4) се менува и гласи:

„(4) Инспекциски надзор на одредбите од овој закон за примарните земјоделски производи од растително потекло чиј назив е заштитен со ознака за потекло, географска ознака или ознака за гарантиран традиционален специјалитет кои се ставаат во промет врши надлежниот инспектор од Државниот инспекторат за земјоделство во согласност со одредбите на овој закон“.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Инспекциски надзор на одредбите од овој закон за земјоделските производи од животинско потекло и прехранбените производи чиј назив е заштитен со ознака за потекло, географска ознака или ознака за гарантиран традиционален специјалитет кои се ставаат во промет врши државниот инспектор или официјалниот ветеринар од Агенцијата за храна и ветеринарство во согласност со одредбите на овој закон.“

Член 23

Во членот 165 став (2) по алинејата 3 се додаваат три нови алинеи 4, 5 и 6, кои гласат:

„- привремено ја забрани употребата на заштитените називи, доколку не се во согласност со барањата утврдени со овој закон;

- го забранува пуштањето во промет на производи со заштитен назив кои не се во согласност со одредбите од овој закон и

- врши надзор врз работата на верификациските тела од членот 162 од овој закон.“

Во алинејата 5 сврзникот „и“ се брише.

Член 24

По членот 169 се додава нов член 169-а, кој гласи:

„Член 169-а

Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 126-е од овој закон, доколку не го снима, не го емитува во живо на веб страницата на министерството и доколку не ја постави снимката од целиот испит на веб страницата на Министерството, од членот 126-ј став (3) од овој закон.

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластениот прес-тавник од членот 126-ј став (3).

Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластената институција која го спроведува испитот од членот 126-е од овој закон, доколку не го прекине испитот согласно со членот 126-л ставови (5) и (6) од овој закон.“

Член 25

Електронскиот систем од членот 126-њ од овој закон се воспоставува во рок од еден месец од денот на започнувањето на примената на овој закон.

Член 26

(1) До денот на овластувањето на првото верификациско тело од членот 162 од овој закон, верификацијата на соодветноста на производот со елаборатот или спецификацијата ја спроведуваат за примарните земјоделски производи од растително потекло Државниот инспекторат за земјоделство, за земјоделските производи од животинско потекло и прехранбените производи Агенцијата за храна и ветеринарство.

(2) Верификацијата од ставот (1) на овој член се врши врз основа на контролен план од членот 2 точка 74 од овој закон, одобрен од министерот на предлог на Државниот инспекторат за земјоделство, односно на предлог на Агенцијата за храна и ветеринарство.

(3) За спроведената верификација од ставот (1) на овој член Државниот инспекторат за земјоделство, односно Агенцијата за храна и ветеринарство доставуваат извештај до Министерството.

(4) Врз основа на извештајот од ставот (3) на овој член по спроведената постапка од членовите 148 и 149 од овој закон, министерот донесува решение за регистрација на ознака за потекло, географска ознака и ознака за гарантиран традиционален специјалитет согласно со членот 150 ставови (1) и (2) од овој закон.

Член 27

Поблиските прописи од овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 28

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецисен текст на Законот за квалитетот на земјоделските производи.

Член 29

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR KUALITET TË PRODHIMEVE BUJQËSORE

Neni 1

Në Ligjin për kualitet të prodhimeve bujqësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 140/10, 53/11, 55/12 dhe 106/13) neni 1 ndryshohet si vijon:

“Me këtë ligj rregullohen tregjet e prodhimeve bujqësore, standardet për kualitet, klasifikimi, shënimi i kualitetit dhe sistemi informativ për drithëra dhe oriz, ushqim për kafshë, pemë dhe perime të freskëta, vezë dhe mish nga kafshët shtëpiake, mish gjedhi, mish derri, mish deleje dhe dhie, qumësht dhe prodhime të qumështit, prodhime të bletëve, mbrojtja dhe regjistrimi i emrit gjeografik apo tradicional të prodhimeve bujqësore dhe ushqimore me shenjë për origjinën, shenjë gjeografike dhe shenjë për specialitet të garantuar tradicional, kontrolli dhe mbikëqyrja e zbatimit të dispozitave të këtij ligji.”

Neni 2

Në nenin 2 pika 62. ndryshohet si vijon:

“Yndyrë qumështore” është lidhja e përmbajtjes së njësisë yndyrë qumështore në njëqind njësi prodhim.

Pika 66. ndryshohet si vijon:

“Shënim” është secila fjalë, shprehje, pullë tregtare, emër brendi dhe simbol i lidhur me prodhim të caktuar bujqësor ose ushqimor, i cili gjendet në paketim, në vet prodhimin, është ngjitur te prodhimi, ose në dokumentacionin ridërgues për prodhimin;”

Pika 70. ndryshohet si vijon:

“Përdorim tradicional” është përdorimi i cili është vërtetuar në treg dhe tregon bartje nga gjenerata në gjeneratë në periudhë kohore prej më së paku 30 vjetësh;”

Pika 72. ndryshohet si vijon:

“Grup i prodhuesve” është secila shoqatë e operatorëve, përpunuesve dhe tregtarëve të cilët merren me prodhim të njëjtë bujqësor ose ushqimor, pa dallim të formës ose përbërjes së tyre të drejtë;”

Pas pikës 73 shtohet pika e re 74. si vijon:

“74.”Plan kontrollues” është dokumenti teknik që shërben për verifikimin e përshtatshmërisë së prodhimit dhe mënyrës së prodhimit me elaboratin nga neni 145 i këtij ligji përkatësisht specifikimit të prodhimit nga neni 146 i këtij ligji dhe”

Pas pikës 74 shtohet pika e re 75. si vijon:

“75.” Proteina qumështore” është lidhja e përbajtjes së njësisë së proteinave qumështore në njëqind njësi të qumështit (llogaritet kur azoti (N) i përgjithshëm i fituar do të shumëzohet me koeficientin 6,38 dhe shprehet në përqindje).”

Neni 3

Në nenin 3 alineja 5 ndryshohet si vijon:

“- regjistrimi dhe mbrojtja e emrit të prodhimeve bujqësore dhe ushqimore me shenjë e origjinës, shenjë gjeografike dhe shenjë për specialitetin e garantuar tradicional.”

Neni 4

Në nenin 126 paragrafin (3) fjalët: “neni 85” zëvendësohen me fjalët: “neni 126-v”, ndërsa fjalët: “neni 84” zëvendësohen me fjalët: “neni 126-b”.

Në paragrafin (8) fjalët: “si dhe mënyra e kryerjes së trajnimit dhe programi për kryerjen e trajnimit për kontrollorë” shlyhen.

Neni 5

Pas nenit 126 shtohen 25 nene të reja: 126-a, 126-b, 126-v, 126-g, 126-d, 126-gj, 126-e, 126-zh, 126-z, 126-x, 126-i, 126-j, 126-k, 126-l, 126-l, 126-m, 126-n, 126-nj, 126-o, 126-p, 126-r, 126-s, 126-t, 126-q dhe 126-u, si vijon:

“Neni 126-a (Kontrollorët)

(1) Marrje të ekzemplarëve për klasimin e qumështit të papërpunuar kryejnë kontrollorët të cilët kanë përfunduar trajnimin për marrjen e ekzemplarëve dhe vërtetim për provim të dhënë.

(2) Trajnimin nga paragrafi (1) i këtij neni e kryen institucioni i autorizuar së paku një herë në vit.

(3) Kontrollorët pas trajnimit të përfunduar nga paragrafi (1) i këtij neni japin provimin dhe marrin vërtetim për kontrollorë për marrjen e ekzemplarëve për klasifikimin e qumështit të papërpunuar.

(4) Shpenzimet për zbatimin e trajnimit nga paragrafi (1) i këtij neni janë në barë të kandidatëve dhe nuk duhet të jenë më të mëdha se shpenzimet e bëra në mënyrë reale për mbajtjen e trajnimit.

(5) Mënyrën për kryerjen e trajnimit për marrjen e ekzemplarëve për klasifikimin e qumështit të papërpunuar e përcakton ministri.”

Neni 126-b (Institucioni i autorizuar)

(1) Institucionin nga neni 126-a paragrafi (2) të këtij ligji e autorizon ministri.

(2) Institucioni që të jetë i autorizuar duhet t’i plotësojë së paku kushtet si vijon:

-të jetë institucion i lartë arsimor shkencor mësimor nga sfera e shkencave bioteknike nga rajonet e hulumtimit: prodhimtari kafshësh – blegtori, bioteknologji dhe mjekësi veterinare,

-të ketë punësuar së paku dy doktorë të shkencës nga sfera e shkencave bioteknike nga rajonet e hulumtimit: prodhimtari kafshësh – blegtori, bioteknologji dhe mjekësi veterinare dhe

- të ketë miratuar program për kryerjen e trajnimit për kontrollorë për marrjen e ekzemplarëve të qumështit të papërpunuar.

(3) Përbajtjen e programit nga paragrafi (2) alineja 3 të këtij ligji e përcakton ministri.

Neni 126-v (Kërkesë dhe kushte për kontrollorë)

Për të vizituar trajnim për kontrollorë, personi i interesuar parashtron kërkesë te institucioni i autorizuar nga neni 126-b të këtij ligji.

Me kërkesën personi i interesuar dorëzon dëshmi për përfundimin e më së paku shkallës së IV të arsimit të mesëm.

Neni 126-g (Aktvendimi për autorizim)

(1) Për autorizimin nga neni 126-b të këtij ligji ministri lëshon aktvendim.

(2) Për marrjen e aktvendimit nga paragrafi (1) i këtij neni institucionet parashtrojnë kërkesë për autorizim e cila në shtojcë i përmban dëshmitë për plotësimin e kushteve të përcaktuara në nenin 126-b paragrafin 2 të këtij ligji.

(3) Ministria, në afat prej 30 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës për dhënien e autorizimit nga neni 126-b të këtij ligji, miraton aktvendim me të cilin vendos për kërkesën për lëshim të aktvendimit për autorizimin nga neni 126-b të këtij ligji.

(4) Nëse Ministria nuk miraton aktvendim për autorizim nga neni 126-b i këtij ligji, përkatësisht nuk miraton aktvendim për refuzimin e kërkesës në afatin nga paragrafi (3) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës ka të drejtë në afat prej tri ditë pune nga kalimi i atij afati të parashtrojë kërkesë te sekretaria e ministrit, për miratimin e aktvendimit për kërkesën e parashtruar.

(5) Formën dhe përbajtjen e kërkesës nga paragrafët (2) dhe (4) të këtij neni i përcakton ministri.

(6) Me kërkesën nga paragrafi (4) i këtij neni, parashtruesi dorëzon edhe kopje nga kërkesa nga paragrafi (2) i këtij neni.

(7) Ministri është i obliguar më së voni në afat prej pesë ditë pune nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (4) i këtij neni të miratojë aktvendim me të cilin kërkesa për lëshimin e aktvendimit për autorizimin nga neni 126-b i këtij ligji është pranuar ose refuzuar. Nëse ministri nuk ka sekretari, kërkesa parashtrohet në sekretarinë e selisë së Ministrisë.

(8) Nëse ministri nuk miraton aktvendim në afatin nga paragrafi (7) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund ta njoftojë Inspektoratin Administrativ Shtetëror në afat prej pesë ditë pune.

(9) Inspektorati Administrativ Shtetëror është i detyruar në afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të njoftimit nga paragrafi (8) i këtij neni të kryejë mbikëqyrje në Ministri nëse është zbatuar procedura në pajtim me ligjin

dhe në afat prej tri ditë pune nga dita e mbikëqyrjes së kryer e informon parashtruesin e kërkesës për aktivitetet e ndërmarra.

(10) Inspektori nga Inspektorati Administrativ Shtetëror pas mbikëqyrjes së kryer në pajtim me ligjin miraton aktvendim me të cilin e angazhon ministrin në afat prej dhjetë ditë të vendosë për kërkesën e parashtruar, përkatësisht ta pranojë ose refuzojë kërkesën dhe ta njoftojë inspektorin për aktin e miratuar. Me kërkesën dorëzohet kopje nga akti me të cilin ka vendosur për kërkesën e parashtruar.

(11) Nëse ministri nuk vendos në afatin nga paragrafi (10) i këtij neni, inspektori do të parashtrorë kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse për kundërvajtje të përcaktuar në Ligjin për inspeksion administrativ dhe do të caktojë afat plotësues prej pesë ditë pune në të cilin ministri do të vendosë për kërkesën e parashtruar për çka në afatin e njëjtë do ta njoftojë inspektorin për aktin e miratuar. Me kërkesën dorëzohet kopje nga akti me të cilin ka vendosur për kërkesën e parashtruar. Inspektori në afat prej tri ditë pune ta informojë parashtruesin e kërkesës për aktivitetet e ndërmarra.

(12) Nëse ministri nuk vendos edhe në afatin plotësues nga paragrafi (11) i këtij neni, inspektori në afat prej tri ditë pune do të parashtrorë kallëzim te prokurori publik kompetent dhe në atë afat do ta informojë parashtruesin e kërkesës për aktivitetet e ndërmarra.

(13) Nëse inspektori nuk vepron sipas njoftimit nga paragrafi (9) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës në afat prej pesë ditë pune ka të drejtë të parashtrorë kundërshtim te sekretaria e drejtorit të Inspektoratit Administrativ Shtetëror. Nëse drejtori nuk ka sekretari, kërkesa parashtrorë në sekretarinë e selisë së Inspektoratit Administrativ Shtetëror.

(14) Drejtori i Inspektoratit Administrativ Shtetëror është i obliguar në afat prej tri ditë pune ta shqyrtojë kundërshtimin nga paragrafi (13) i këtij neni dhe nëse përcakton se inspektori nuk ka vepruar sipas njoftimit nga parashtruesi i kërkesës nga paragrafi (9) dhe (10) të këtij neni dhe/ose nuk parashtron kallëzim në pajtim me paragrafi (11) dhe (12) të këtij neni, drejtori i Inspektoratit Administrativ Shtetëror do të parashtrorë kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse për kundërvajtje të përcaktuar në Ligjin për inspeksion administrativ për inspektorin dhe do të caktojë afat plotësues prej pesë ditë pune në të cilin inspektori do të kryejë mbikëqyrje në Ministri nëse është zbatuar procedura në pajtim me ligjin dhe në afat prej tri ditë pune nga dita e mbikëqyrjes së kryer ta informojë parashtruesin e kërkesës për aktivitetet e ndërmarra.

(15) Nëse inspektori nuk vepron edhe në afatin plotësues nga paragrafi (14) i këtij neni, drejtori i Inspektoratit Administrativ Shtetëror do të parashtrorë kallëzim te prokurori publik kompetent kundër inspektorit dhe në afat prej tri ditë pune do ta informojë parashtruesin e kërkesës për aktivitetet e ndërmarra.

(16) Në rastin nga paragrafi (15) i këtij neni drejtori i Inspektoratit Administrativ Shtetëror menjëherë, ndërsa më së voni në afat prej një ditë pune do të autorizojë inspektor tjetër ta zbatojë mbikëqyrjen menjëherë.

(17) Në rastet nga paragrafi (16) i këtij neni, drejtori i Inspektoratit Administrativ Shtetëror në afat prej tri ditë pune do ta informojë parashtruesin e kërkesës për aktivitetet e ndërmarra.

(18) Nëse drejtori i Inspektoratit Administrativ Shtetëror nuk ka vepruar në pajtim me paragrafin (14) nga ky nen, parashtruesi i kërkesës mund të parashtrorë kallëzim te prokurori publik kompetent, në afat prej tetë ditë pune.

(19) Nëse ministri nuk vendos në afatin nga paragrafi (12) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund të iniciojë kontest administrativ para gjykatës kompetente.

(20) Në botimin e akteve nënligjore nga paragrafi (5) të këtij neni në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" ato botohen në ueb faqen e Ministrisë.

(21) Aktvendimi për autorizim nga paragrafi (1) i këtij neni botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

(22) Ministri me aktvendim do ta marrë autorizimin nga institucionet e autorizuar për të cilat do të përcaktohet se janë ndalur duke i plotësuar kushtet e parapara në nenin 126-b paragrafi (2) të këtij ligji.

(23) Kundër aktvendimit nga paragrafi (3) i këtij neni, në afatin prej 15 ditësh nga dita e miratimit të aktvendimit mund të parashtrorë ankesë te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë nga Marrëdhënia e Punës në Shkallë të Dytë.

Neni 126-d

(Mënyra e zbatimit të provimit)

Provimi nga neni 126-a paragrafi (1) dhe (3) përbëhet prej dy pjesë si vijon:

- pjesa e parë (pjesa teorike), me të cilën kontrollohet njohuria teorike e kandidatëve dhe

- pjesa e dytë (studim i rastit), me të cilën kontrollohet aftësia e kontrollorit për marrje të drejtë të ekzemplarëve nga qumështi i papërpunuar.

Provimi nga paragrafi (1) i këtij neni jepet me shkrim në formë elektronike me përgjigjen e numrit të caktuar të pyetjeve në lloj në zgjedhjes së testit elektronik në kompjuter.

Pjesa e dytë e provimit përbëhet prej: përshkrimit të rastit individual nga sfera e kontrollit për marrjen e mostrave nga qumështi i papërpunuar.

Neni 126-gj

Bazat e Pyetjeve për pjesën e parë dhe bazat e studimeve të rastit për pjesën e dytë provimin e përpilojnë institucione të larta arsimore mësimore-shkencore të autorizuar nga neni 126-b të këtij ligji.

Pyetjet nga pjesa e parë e provimit dhe pjesa e dytë e provimit i verifikon Komisioni i përbërë prej pesë përfaqësuesve nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe institucione të larta arsimore mësimore-shkencore të autorizuar nga neni 126-b të këtij ligji.

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni kryen edhe revizion dhe azhurnim të bazave të pyetjeve dhe bazave të studimeve të rastit së paku njëherë në vit.

Gjatë revizionit Komisioni posaçërisht i ka parasysh ndryshimet e rregullave juridike në të cilat është bazuar pyetja, përkatësisht rasti, numrin e kandidatëve të cilët e kanë përgjigjur, suksesin në të përgjigjurit e provimit, si dhe kriteret tjera të cilat mund të ndikojnë në përmirësimin e kualitetit të provimit për marrjen e vërtetimit për kontrollorë.

Në bazë të revizionit të kryer dhe azhurnimit të bazave të pyetjeve dhe bazave të studimeve të rastit, Komisioni vendos pyetjet dhe studimet e rastit të ndryshohen ose plotësisht të hiqen nga provimi.

Përpiluesit dhe anëtarët e Komisionit për Verifikim nga paragrafi (1) dhe (2) të këtij neni kanë të drejtë për kompensim me para që e cakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Shuma e kompensimit me para nga paragrafi (5) i këtij neni caktohet në bazë të numrit të pyetjeve dhe studimeve të rastit të përpiluara, si dhe ndërlikueshmërisë e materies.

Kompensimi vjetor me para nga paragrafi (5) i këtij neni nuk e tejkalon nivelin e rrogës mesatare të paguar në Republikën e Maqedonisë për vitin paraprak të shpallur në Entin Shtetëror për Statistikë.

Neni 126-e

Punët profesionale dhe administrative për nevojat e zbatimit të provimit për marrjen e vërtetimit për kontrollorë i kryen Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, ndërsa provimin teknikisht e zbaton person juridik i regjistruar në Regjistrin Qendror të zgjedhur nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Neni 126-zh

Provimi jepet së paku njëherë në vit, në periudhën prej 1 shkurt deri më 30 nëntor.

Neni 126-z

Kërkesën për dhënien e provimit për marrjen e vërtetimit për kontrollorë kandidati e parashtrohet te Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Neni 126-x

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave apo person i autorizuar nga ai, me aktvendim përcakton nëse kandidati i plotëson kushtet për dhënien e provimit për marrjen e vërtetimit për kontrollorë.

Kundër aktvendimit me të cilin është refuzuar kërkesa për dhënien e provimit, mund të iniciohet kontest administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga pranimi i aktvendimit.

Neni 126-i

Kandidatit të cilit i është pranuar kërkesa për dhënien e provimit për marrjen e vërtetimit për kontrollorë i caktohet koha dhe vendi për dhënien e provimit, ndërsa kandidati njoftohet më së voni në afat prej tetë ditësh para dhënies së provimit.

Kandidatit duhet t'i mundësohet të fillojë me dhënien e provimit në sesionin e parë të ardhshëm nga dita e kërkesës së pranuar për dhënien e provimit.

Neni 126-j

Provimi për marrjen e vërtetimit për kontrollorë jepet në lokal për dhënien e provimit, të pajisur në mënyrë të posaçme për dhënien e provimit profesional.

Opinionin informohet për datën dhe kohën e dhënies së provimit më së paku tri ditë para mbajtjes së provimit për marrjen e vërtetimit për kontrollorë.

Dhënia e provimit incizohet dhe drejtpërdrejtë emitohet në ueb faqen e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, ndërsa për shkak të arsyeve teknike incizimi ndërpritet, incizimi nga tërë provimi vendoset në ueb faqen e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Personi juridik i cili e zbaton pjesën e parë të provimit për marrjen e vërtetimit për kontrollorë duhet t'i plotësojë kushtet hapësinore dhe pajisjen materiale-teknike dhe informatike në lokalet për dhënien e provimit të cilat kushte më afër i përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Në lokalin për dhënien e pjesës së parë të provimit gjatë kohës së dhënies së provimit janë të pranishëm dy përfaqësues nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, një përfaqësues nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Zyrës së Kryetarit të Qeverisë dhe një përfaqësues i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës (personi i TI).

Neni 126-k

Para fillimit të dhënies së provimit për marrjen e vërtetimit për kontrollorë përfaqësuesi nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave e përcakton identitetin e kandidatit me shikim të letërnjoftimit.

Kandidatit gjatë dhënies së pjesës së parë të provimit nuk i lejohet shfrytëzimi i ligjeve, ligjeve me koment dhe sqarim, telefon celular, pajisje kompjuterike bartëse dhe mjete tjera teknike dhe informatike, sende të përgatitura paraprakisht dhe ngjashëm.

Kandidatit gjatë dhënies së pjesës së parë të provimit nuk i lejohet të kontaktojë me kandidatë tjerë apo persona përveç me personin e TI nga neni 126-j paragrafi (5) nga ky ligj, në rast nëse ka problem teknik me kompjuterin.

Kandidatit gjatë dhënies së pjesës së dytë të provimit i lejohet shfrytëzimi vetëm i ligjeve (pa komente dhe sqarime) të cilat në version elektronik gjenden në kompjuterin në të cilin kandidati e jep provimin.

Nëse problemet teknike me kompjuterin mënjanohej për pesë minuta provimi vazhdon, ndërsa nëse nuk mënjanohej në këtë afat provimi vetëm për atë kandidat ndërpritet dhe do të mbahet në afat prej së paku tri ditë nga dita e ndërprerjes së provimit.

Nëse ka probleme me më shumë se pesë kompjuterë dhe nëse ato nuk mënjanohej në afat prej pesë minutash provimi ndërpritet për të gjithë kandidatët që e japin provimin dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.

Nëse kandidati gjatë dhënies së pjesës së parë dhe të dytë të provimit vepron në kundërshtim nga paragrafët (2), (3) dhe (4) të këtij neni nuk do t'i lejohet dhënia e mëtejshme e provimit në atë sesion të provimit.

Përfaqësuesit e autorizuar nga neni 126-j paragrafi (5) të këtij ligji gjatë dhënies së provimit nuk guxojnë të ndalen më gjatë se pesë sekonda në afërsi të drejtpërdrejtë të kandidatit i cili e jep provimin, përveç në rast të mënjanimi të problemit teknik kur nuk guxojnë të ndalen më gjatë se pesë minuta.

Neni 126-ll

Nëse gjatë dhënies së provimit ndodhin shkaqe të arsyeshme për shkak të të cilave kandidati nuk mund ta vazhdojë dhënien e provimit (sëmundje, mungesë e shtatzënisë, shkollim jashtë vendit dhe të ngjashme), do të ndërpritet provimi për kohë të caktuar, e cila nuk mund të jetë më e gjatë se gjashtë muaj.

Aktvendim për vazhdim të provimit miraton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave pas lutjes së kandidatit. Lutja parashtrohet në afat prej tetë ditësh nga pushimi i shkaqeve për prolongim të provimit, por më së voni në afat prej gjashtë muajsh.

Nëse kandidati nuk parashtrohet lutje për vazhdim të provimit në afatin e caktuar në paragrafin (2) të këtij neni do të konsiderohet se provimi nuk është dhënë.

Kundër aktvendimit të ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave nga paragrafi (2) të këtij neni kandidati mund të ngre kontest administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimi të aktvendimit.

Në vazhdimin e provimit kandidati nuk e jep atë pjesë të provimit që paraprakisht tashmë e ka dhënë.

Neni 126-l

(Pjesa e parë dhe e dytë e provimit për marrje të vërtetimit për kontrollor)

Provimi për marrje të vërtetimi për kontrollor fillon me dhënie të pjesës së parë (pjesës teorike), ndërsa mandej të pjesës së dytë (studimi i rasti).

Pjesa e dytë jepet në afat prej së paku 15 ditësh pas dhënies me sukses të pjesës së parë.

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave me Rregullore e përcakton mënyrën e vlerësimit me pikë të pjesës së parë dhe të dytë të provimit.

Neni 126-m

Pjesa e parë e provimit jepet për çdo sferë adekuatë dhe përmban së paku 10 pyetje me pesë opsione për rrethim prej të cilave një është e saktë, dy janë të ngjashme, një nuk është e saktë në vëllim të vogël dhe një nuk është e saktë në vëllim të madh.

Nëse kandidati nuk e ka dhënë pjesën e parë të provimit në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni do të konsiderohet se provimin nuk e ka dhënë.

Neni 126-n

Pjesa e dytë e provimit përbëhet nga një studim i rastit në sferën e kontrollit të marrjes së mostrave nga qumështi i papërpunuar.

Pyetjet të cilat janë pjesë përbërëse e studimit të rastit janë nga sfera e lëndës në të cilën është bazuar studimi i rastit dhe kanë pesë opsione të mundshme të përgjigjeve prej të cilave një e saktë, dy të ngjashme dhe dy të ndryshme.

Nëse kandidati nuk e jep pjesën e dytë të provimit në pajtim me paragrafin 2 të këtij neni do të konsiderohet se provimin nuk e ka dhënë.

Neni 126-nj

Dhënia e pjesës së parë të provimit kryhet me përgjigje të numrit të caktuar të pyetjeve në lloj të zgjedhjes së testi elektronik në kompjuter.

Pyetjet nga testi, në varësi nga vështirësia, vlerësohen me pikë të caktuara në test.

Dhënia e pjesës së dytë kryhet me studim të studimit të rastit dhe përgjigje të numri të caktuar të pyetjeve të cilat dalin nga studimi, në lloj të zgjedhjes elektronike të softuerit (në tekstin e mëtejshëm: studim elektronik i rastit).

Pyetjet nga studimi i rastit, në varësi nga vështirësia, vlerësohen me pikë të caktuara në studimin e rastit.

Pyetjet të përmbajtura në teste për dhënie të pjesës së parë të provimit dhe përgjigjet e tyre, si dhe studimet e rastit dhe pyetjet të cilat dalin nga studimet rruhen në sistemin elektronik për dhënie të provimit për marrje të vërtetimit për kontrollues.

Sistemi elektronik nga paragrafi 5 i këtij neni përmban edhe bazë publikisht të kapshme prej së paku 30 pyetjesh për nevojat e pjesës së parë të provimit dhe më së paku 30 studime të rastit për nevojat e pjesës së dytë të provimit.

Në sistemin elektronik është përmbajtur dhe sugjerime të rregullave dhe literaturë adekuatë në të cilën janë përmbajtur përgjigje të pyetjeve nga pjesa e parë dhe e dytë e provimit.

Numri i pyetjeve në bazat nga paragrafi 6 i këtij neni zmadhohet për 5% në vit, duke filluar prej vitit 2016.

Rezultatet nga dhënia e pjesës së parë e provimit i janë të kapshme kandidatit në kompjuterin në të cilin e jep provimin, menjëherë pas përfundimit të tij.

Neni 126-o

Në ditën e dhënies së pjesës së parë, përkatësisht të dytë të provimit përfaqësuesi i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave i jep kandidatit kod qasës, përkatësisht fjalëkalim me të cilin i lejohet qasje në sistemin elektronik nga neni 126-nj të këtij ligji.

Pas lejimit të qasjes kandidati merr test elektronik për pjesën e parë të provimit, përkatësisht studim elektronik të rastit për pjesën e dytë të provimit në kompjuter të gjeneruar, përmbajtja e të cilës pas zgjedhjes së rastësishme e cakton softueri i sistemit elektronik nga neni 126-nj paragrafi (5) të këtij ligji, nga bazat nga neni 126-nj paragrafi (6) të këtij ligji.

Pjesa e parë dhe e dytë e provimit përmban udhëzime për mënyrën e zgjedhjes së provimit për të cilin përfaqësuesi i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave jep shpjegim para se të fillojë dhënia e provimit.

Sistemi elektronik për dhënie të provimit nuk mund të lejojë ekzistimin e përmbajtjes identike të testit elektronik për pjesën e parë të provimit nga një sesion për më shumë se një kandidat.

Neni 126-p

Në rast të pengimit të zbatimit të pjesës së pjesës së parë ose të dytë të provimit, për shkak të shkaqeve të cilat sjellin në pamundësi teknike të funksionimit të sistemit elektronik nga neni 126-nj të këtij ligji, dhënia e provimit ndërpritet.

Nëse shkaqet nga paragrafi (1) i këtij neni mënjanoherë në afat prej 60 minutash nga ndërprerja e provimit ai vazhdon menjëherë pas mënjanimi të tyre.

Nëse shkaqet nga paragrafi (1) i këtij neni nuk mënjanoherë në afatin nga paragrafi (2) i këtij neni ricaktohen për termin tjetër.

Neni 126-r

Kohëzgjatja e përgjithshme e kohës së caktuar për përgjigje të pyetjeve të pjesës së parë të testit për dhënie të provimit është 120 minuta.

Konsiderohet se provimin e ka dhënë ai kandidat i cili me përgjigje të sakta në pyetjet nga testi ka arritur së paku 51% të numrit të përgjithshëm të pikëve të parapara pozitive.

Neni 126-s

Kohëzgjatja e përgjithshme e kohës së caktuar për përgjigje të pyetjeve nga studimi i rastit është 120 minuta.

Konsiderohet se provimin e ka dhënë ai kandidat i cili me përgjigje të sakta në pyetjet nga studimi i rastit ka arritur së paku 51% të numrit të përgjithshëm të pikëve të parapara pozitive.

Neni 126-t

(Vërtetimi, revizioni i provimeve të zbatuara dhe shpenzimet)

Në kërkesë të kandidatit, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave e informon për gabimet e bëra në testin për dhënie të pjesës së parë të provimit, me mundësim të kontrollit të drejtpërdrejtë në test.

Neni 126-q

Testet dhe shembujt praktikë shfrytëzohen edhe i jepen kandidatit vetëm gjatë kohës së dhënies të provimit.

Materialet nga provimet të mbajtura, veçanërisht versionet në letër nga testet dhe specimenet për kontroll të saktësisë të përgjigjeve nga pjesa e parë dhe e dytë e provimit për marrje të vërtetimit për kontrollues, si dhe incizimet nga provimet të mbajtura rruhen në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave formon Komision për revizion të provimeve të mbajtura i cili në punën e vet i shfrytëzon materialet nga paragrafi (2) dhe (3) të këtij neni dhe në të cilin, krahas anëtarëve të tjerë marrin pjesë edhe përfaqësues nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe informaticientë nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës të caktuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Komisioni nga paragrafi (3) i këtij neni takohet së paku një herë në vit dhe kryen revizion të mënyrës së zbatimit të së paku dy sesioneve të mbajtura në vitet rrjedhëse.

Komisioni ka të drejtë të kryejë revizion edhe të mënyrës së zbatimit të provimeve të mbajtura në pesë vitet e fundit deri në ditën e mbajtjes së takimit të komisionit, por jo më herët nga dita e zbatimit të këtij ligji.

Nëse Komisioni përcakton parregullsi në zbatimin e provimit nga ana e individëve në kuptim të nenit 126-n paragrafi (5)m të këtij ligji, propozon marrje të vërtetimi nga neni 126-a paragrafi (1) dhe (3) të këtij ligji.

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave miraton aktvendim për marrje të vërtetimit në bazë të propozimit të Komisionit në afat prej 3 ditësh nga pranimi i propozimit.

Kundër aktvendimit nga paragrafi (7) i këtij neni kandidati mund të ngrejë kontest administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga pranimi i aktvendimit.

Neni 126-u

Shpenzimet për dhënie të provimit i bart kandidati.

Lartësinë e kompensimit nga paragrafi (1) i këtij neni e cakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave në bazë të shpenzimeve të bëra reale për dhënie të provimit, të domosdoshme për zbatim të pjesës së parë dhe të dytë të provimit, përgatitjen e bazave të pyetjeve, zbatimin e testit elektronik, përpilimin e materialeve dhe ftesave dhe përpilim të vërtetimit për kontrollor.

Shpenzimet për dhënie të provimit paguhen në llogari të të hyrave personale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Nëse shpenzimet nuk janë paguar në llogari adekuate të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, më së voni 15 ditë para ditës të caktuar për fillim të sesionit të provimit, kandidati nuk ka t'i lejohet dhënia e provimit.

Nëse kandidati në afat prej një viti nga dita e pagesës së mjeteve nuk e jep provimin, mjetet e paguara kthehen në pajtim me ligj.

Shpenzimet për aktivitetet e institucionit shkencor-arsimor të cilat do të jenë të përcaktuara me marrëveshjen për bashkëpunim institucional nga nenin 126-n të këtij ligji, bien në barë të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, nëse gjatë vitit nuk ka fletëparaqitje të kandidatëve për dhënie të provimit."

Neni 6

Në nenin 138 paragrafi (1) fjalët: "në bazë të konkursit të zbatuar publik dhe marrëveshjes së lidhur me Ministrinë" shlyhen.

Paragrafët (3) dhe (4) shlyhen.

Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (3) dhe (4).

Neni 7

Në nenin 139 paragrafin (6) numri "11" zëvendësohet me numrin "138".

Neni 8

Titulli i Kapitullit III ndryshohet si vijon:

"REGJISTRIMI DHE MBROJTJA E EMRIT TË PRODHIMEVE BUJQËSORE DHE USHQIMORE ME SHENJË PËR PREJARDHJE, SHENJË GJEOGRAFIKE DHE SHENJË PËR SPECIALITET TË GARANTUAR TRADICIONAL"

Neni 9

Titulli i Pjesës 1 ndryshohet si vijon:

"Mbrotjtja e emrit gjeografik ose tradicional të prodhimeve bujqësore dhe ushqimore"

Neni 10

Në nenin 141 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Emri gjeografik i prodhimeve bujqësore dhe ushqimore në nivel nacional dhe ndërkombëtar mbrohen me shenjë për prejardhje ose shenjë të mbrojtur gjeografike".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Emri tradicional i prodhimeve bujqësore dhe ushqimore në nivel nacional dhe ndërkombëtar mbrohen me shenjë për specialitet të garantuar tradicional".

Neni 11

Në nenin 142 paragrafi (1) fjala "mbrohen" zëvendësohet me fjalët: "mbrohet emri i".

Alineja 3 ndryshohet si vijon:

"- të gjitha proceset e prodhimit në tërësi zhvillohen në rajon të definuar gjeografik".

Në paragrafin (2) në fjalë hyrës fjala "mbrohen" zëvendësohet me fjalët "mbrohet emrin e".

Alineja 3 ndryshohet si vijon:

"- dhe një nga proceset e prodhimit zhvillohet në rajon të definuar gjeografik".

Neni 12

Në nenin 143 paragrafin (1) në fjalë hyrës fjala "mbrohen" zëvendësohet me fjalët: "mbrohet emri i".

Alineja 3 shlyhet.

Në paragrafin (3) në alinenë 1 fjalët: "vetvetiu" zëvendësohen me fjalët: "vetëm për prodhim të caktuar".

Në alinenë 2 fjalët "Prodhimi bujqësor ose ushqimor" zëvendësohen me fjalët: "prodhim".

Neni 13

Në nenin 144 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Emri gjenetik nuk mund të regjistrohet si shenjë për prejardhje ose shenjë gjeografike".

Paragrafi (2) shlyhet.

Paragrafët (3), (4), (5), (6), (7) dhe (8) bëhen paragrafë (2), (3), (4), (5), (6) dhe (7).

Neni 14

Në nenin 146 paragrafi (2) alineja 1 ndryshohet si vijon:

"-emri i prodhimit bujqësor ose ushqimor,".

Alineja 2 shlyhet.

Në alinenë 5 fjalët: "edhe sipas nevojës, rekomandimet kryesore të përdorura" shlyhen.

Alineja 6 ndryshohet si vijon:

"-edhe karakteri i tij tradicional dhe;"

Neni 15

Në nenin 147 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Kërkesë për regjistrim mund të parashtrojë grupi i interesuar i operatorëve të cilët merren me prodhimtari, përpunim ose tregti të prodhimit të njëjtë bujqësor ose ushqimor pa dallim të formës së tyre juridike ose përbërjes. Në grupin e prodhuesve mund të marrin pjesë edhe subjekte tjera të interesuara".

Në paragrafin (2) në alinenë 1 pas fjalës "prodhues" shtohen fjalët: "që është i interesuar të parashtrojë kërkesë për mbrojtje".

Alineja 2 ndryshohet si vijon:

"- rajoni i definuar gjeografik të posedojë karakteristika sipas të cilave dallohet nga rajoni fqinj ose karakteristika të prodhimit përkatësisht mënyra e prodhimit dallohet nga karakteristikat të prodhimeve të cilat prodhohen në rajonin fqinjë".

Në paragrafin (4) në alinenë 2 pas fjalës "elaborat" shtohen fjalët: "për prodhimin".

Në paragrafin (5) alineja 3 shlyhet.

Neni 16

Në nenin 148 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Ministri formon komision profesional për zbatim të procedurës për regjistrim të shenjave mbrojtëse të prodhimeve bujqësore dhe të udhqimit".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Komisioni nga paragrafi (2) i këtij neni është i përbërë prej shtatë anëtarëve prej të cilëve katër anëtarë janë nga Ministria, dy anëtarë janë ekspertë nga sfera përkatëse për të cilën kërkohet regjistrim i shenjës mbrojtëse dhe një anëtar është përfaqësues i organizatës së konsumatorëve".

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"Për kontroll të themelimit të kërkesës nga neni 147 të këtij ligji, kundërshtimi nga neni 149 i këtij ligji, gjendjes adekuate të planit kontrollues nga neni 150 i këtij ligji, kërkesës për ndryshimin e nenit 152 të këtij ligji dhe kërkesës për heqje të nenit 153 të këtij ligji për plotësim të kushteve të cilat kanë të bëjnë me shenjë e prejardhjes, shenjë gjeografike dhe shenjë për specialitet të garantuar tradicional, Komisioni nga paragrafi (2) i këtij neni e shqyrton çdo kërkesë dhe dorëzon propozim te ministri".

Paragrafi (6) ndryshohet si vijon:

"Nëse kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni është themeluar dhe e plotë, elaborati përkatësisht specifikimi i prodhimit shpallet në afat prej 30 ditësh pas përfundimit të procedurës nga paragrafi (5) i këtij neni në ueb faqen e Ministrisë dhe në gazetata publike".

Pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7) si vijon:

"(7) Komisioni nga paragrafi (2) i këtij neni e shqyrton kërkesën nga paragrafi (4) i këtij neni në afat prej gjashtë muajsh nga dita e parashtrimit të saj".

Neni 17

Pas nenit 148 shtohet nen i ri 148-a, si vijon:

"Neni 148-a

(Kërkesa për mbrojtje e parashtruar nga vende të huaja)

(1) Procedura për regjistrim nga neni 147 të këtij ligji, në rast kur kërkuar është grupi i prodhuesve të huaj ose përpunuesve, persona juridikë ose fizikë, kërkesa për mbrojtje parashtrohet në Ministri, direkt nga grupi ose nga institucion kompetent nga vendi i huaj.

(2) Kërkesa doemos duhet të jetë e mbështetur me dëshmi se emri për prodhimin për të cilin kërkohet mbrojtje është tashmë i regjistruar në vendin prej ku vjen kërkesa".

Neni 18

Në nenin 149 paragrafi (1) fjalët: "gjashtë muaj" zëvendësohen me fjalët: "30 ditë".

Në paragrafin (5) fjala "Komisioni" zëvendësohen me fjalët: "ministri, në bazë të propozimit të Komisionit".

Neni 19

Në nenin 152 paragrafin (4) pas fjalës "dokumenti", shtohen fjalët:

"ministri, në bazë të propozimi të Komisionit".

Në paragrafin (6) pas fjalës "vëllim", shtohen fjalët: "ministri, në bazë të propozimit të Komisionit".

Në paragrafin (9) fjala "Komisioni" zëvendësohen me fjalën "ministri".

Neni 20

Në nenin 153 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Nëse nga ana e trupave të verifikimit nga neni 162 paragrafi (3) të këtij ligji përcaktohet se prodhimet e prodhimeve bujqësore ose ushqimore nuk është në pajtim me kushtet e theksuara në elaborat ose specifikim, ministri në propozim të Komisionit nga neni 148 të këtij ligji, miraton aktvendim për shlyerje të subjektit nga regjistri adekuat nga neni 151 paragrafi (2) të këtij ligji".

Paragrafi (4) shlyhet.

Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (4) dhe (5).

Neni 21

Në nenin 162 në paragrafin (1) fjalët: "gjatë kohës së procedurës për" zëvendësohen me fjalët: "pas përfundimit të procedurës".

Në paragrafin (2) pas fjalës "neni" shtohen fjalët: "shlyhet në bazë të planit kontrollues nga paragrafi 3 i këtij neni".

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"(3) Planin kontrollues e përpilojnë trupat nga paragrafi (2) i këtij neni, ndërsa e lejon ministri".

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon:

"(4) Analiza për përcaktim të karakteristikave kualitative të cilat janë të përcaktuara në elaborat ose specifikimi kontrollon në laboratorë të autorizuar për kontroll të kualitetit dhe sigurisë së ushqimit."

Paragrafët (3), (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (5), (6), (7) dhe (8).

Paragrafi (7) shlyhet.

Paragrafi (8) bëhet paragraf (9).

Neni 22

Në nenin 163 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"(4) Mbikëqyrje inspektuese të dispozitave të këtij ligji për prodhimet primare bujqësore me prejardhje bimore emri i të cilave është i mbrojtur me shenjë për prejardhje, shenjë gjeografike ose shenjë për specialitet të garantuar tradicional të cilat vihen në qarkullim kryen inspektori kompetent nga Inspektorati Shtetëror për Bujqësi në pajtim me dispozitat e këtij ligji".

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5) si vijon:

"(5) Mbikëqyrje inspektuese të dispozitave të këtij ligji për prodhimet bujqësore meprejardhje bimore dhe prodhimet ushqimore emri i të cilëve është i mbrojtur me shenjë për prejardhje, shenjë gjeografike ose shenjë për specialitet të garantuar tradicional të cilat vihen në qarkullim kryen inspektori shtetëror ose veterineri oficial nga Agjencia për Ushqim dhe Veterinë në pajtim me dispozitat e këtij ligji".

Neni 23

Në nenin 165 paragrafi (2) pas alinesë 3 shtohen tre aline të reja 4, 5 dhe 6 si vijojnë:

„- përkohësisht e ndalon përdorimin e titujve të mbrojtur nëse nuk janë në pajtim me kërkesat e përcaktuara me këtë ligj;

- e ndalon lëshimin në qarkullim të prodhimeve me emër të mbrojtur të cilat nuk janë në pajtim me dispozitat e këtij ligji;

- kryen mbikëqyrje në punën e trupave të verifikimit nga neni 162 i këtij ligji".

Në alinenë 5 lidhëza "dhe" shlyhet.

Neni 24

Pas nenit 169 shtohet nen i ri 169-a, si vijon:

"Neni 169-a

Gjobë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit të autorizuar juridik i cili teknikisht e zbaton provimin nga neni 126-e të këtij ligji nëse nuk e incizon, nuk e emiton drejtpërdrejtë në ueb faqen e ministrisë dhe nëse nuk e vendos incizimin nga i gjithë provimi në ueb faqen e Ministrisë, nga neni 126-j paragrafi (3) të këtij ligji.

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet përfaqësuesit të autorizuar nga neni 126-j paragrafi (3).

Gjobë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denarë dhe t'i shqiptohet institucionit të autorizuar i cili e zbaton provimin nga neni 126-e të këtij ligji, nëse nuk e ndërpret provimin në pajtim me nenin 126-ll paragrafët (5) dhe (6) të këtij ligji".

Neni 25

Sistemi elektronik nga neni 126-nj të këtij ligji vendoset në afat prej një muaji nga dita e fillimit të zbatimit të këtij ligji.

Neni 26

(1) Deri në ditën e autorizimit të trupit juridikisht të verifikuar nga neni 162 i këtij ligji, verifikimi i gjendjes adekuate të prodhimit me elaboratin ose specifikimin e

збатојнѐ пѐр проdhимет примаре бужѐсоре ме прејардхе бimore Инспекторати Сhtетѐрор пѐр Бужѐси, пѐр проdhиме бужѐсоре ме прејардхе бimore dhe проdhиме ushqimore Agjencia пѐр Ushqim dhe Veterinari.

(2) Verifikimi nga paragrafi (1) i kѐtij neni kryhet нѐ базѐ тѐ planit kontrollues nga neni 2 pika 74 тѐ кѐtij ligji, i lejuar nga ministri me propozim тѐ Inspektoratit Shtetѐror пѐр Бужѐси, пѐрkatѐsisht me propozim тѐ Agjencisѐ пѐр Ushqim dhe Veterinari.

(3) Пѐр verifikimin e zbatuar nga paragrafi (1) i kѐtij neni Inspektorati Shtetѐror i Бужѐsisѐ, пѐрkatѐsisht Agjencia пѐр Ushqim dhe Veterinari dorѐzon raport нѐ Ministri.

(4) Нѐ базѐ тѐ raportit nga paragrafi (3) i kѐtij ligji pas procedurѐs сѐ zbatuar nga nenet 148 dhe 149 тѐ кѐtij ligji, ministri miraton aktvendim пѐр regjistrim тѐ shenjѐs пѐр прејардхе, shenjѐs gjeografike dhe shenjѐs пѐр specialitet тѐ garantuar tradicional нѐ pajtim me nenin 150 paragrafѐт (1) dhe (2) тѐ кѐtij ligji.

Neni 27

Rregullat мѐ тѐ пѐрафѐрта тѐ ligjit do тѐ miratohen нѐ afat prej gjashtѐ muajsh nga dita e hyrjes нѐ fuqi тѐ кѐtij ligji.

Neni 28

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvѐnѐs i Kuvendit тѐ Republikѐs сѐ Maqedonisѐ тѐ пѐрcaктојѐ tekst тѐ spastruar тѐ Ligjit пѐр квалитет тѐ проdhимеve бужѐсоре.

Neni 29

Ky ligj hyn нѐ fuqi нѐ ditѐn e tetѐ nga dita e botimit нѐ "Gazetѐn Zyrtare тѐ Republikѐs сѐ Maqedonisѐ".

3455.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 јули 2015 година.

Бр. 08 - 2859/1
7 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија
д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Во Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14 и 115/14), во членот 8 став (2) се менува и гласи:

„(2) Прерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија, прерот и одржувањето на државната граница, геодетските работи за посебни намени поврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на

урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација, прерот во функција на ажурирање на податоците за недвижностите по службена должност, канцелариските геодетски работи за посебни намени, прерот во функција на изготвување на топографските карти, прерот за примателите на социјална и постојана парична помош и на лицата со ниски бруто примања до 168.000,00 денари годишно во постапката на утврдување правен статус на бесправно изградени објекти, како и другите геодетски работи пропишани со друг закон ги врши Агенцијата без надоместок.“

Ставот (3) се менува и гласи:

„(3) За утврдување на работите на прерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија, како и за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација, Владата на Република Македонија донесува одлука.“

Член 2

Во членот 13 став (2) по зборот „директор“ се додаваат зборовите: „и за заменик на директорот“.

Член 3

Во членот 36 став (1) се менува и гласи:

„За користење и увид на податоците од ГКИС се плаќа надоместок, освен кога податоците се издаваат на судовите, јавните обвинителства, Државното правобранителство на Република Македонија и министерствата, за постапките што ги водат, како и на други субјекти во случаи утврдени со закон.“

Член 4

Во членот 125 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Надоместокот од ставот (1) на овој член трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи можат да го намалуваат најмногу до 50%, како во случаите кога геодетските работи ги вршат по барање на странки, така и во постапки за јавни набавки за давање услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето.“

Член 5

Членот 141-в се менува и гласи:

„(1) Судовите, министерствата, јавните обвинителства, Државното правобранителство на Република Македонија, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, нотарите, извршителите и сите други субјекти со пренесени јавни овластувања, во постапките што ги водат согласно со закон, се должни по електронски пат да ги прибавуваат податоците од ГКИС, под услови и на начин пропишани со закон.“

(2) Надлежните судови без плаќање на надоместок за предбележување, до Агенцијата по електронски пат ги доставуваат правосилните судски одлуки поврзани со недвижностите, без клаузула за данок на промет, заедно со пријавите за запишување, заради нивно предбележување во катастарот на недвижности.

(3) Надлежните судови без плаќање на надоместок, во кривичните постапки, судските одлуки со кои одлучуваат за гаранциите со хипотеки на недвижен имот и за привремено обезбедување и одземање на недвижен имот, заедно со пријавите за запишување, ги доставуваат по електронски пат до Агенцијата.

(4) Државното правобранителство на Република Македонија, без плаќање на надоместок, до Агенцијата по електронски пат ги доставува исправите за правен основ врз основа на кои се врши запишување во корист на Република Македонија.

(5) Министерствата, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, нотарите, извршителите и сите други субјекти со пренесени јавни овластувања сите исправи што ги донесуваат во постапките што ги водат согласно со закон, а кои кои содржат правен основ врз основа на кој се врши запишување/промени во катастарот на недвижностите, заедно со пријавите за запишување/промени, геодетскиот елаборат и доказот за платен надоместок се должни по електронски пат да ги доставуваат до Агенцијата.

(6) Трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи се должни по електронски пат да ги прибавуваат податоците од ГКИС потребни за изготвување на геодетските елаборати.

(7) Трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи, врз основа на заверено полномошно дадено од носителот на правото, можат по електронски пат во име и за сметка на давателот на полномошното до Агенцијата по електронски пат да доставуваат пријава за запишување/промени во катастарот на недвижности, кон која прилагаат правен основ за запишување/промена, геодетски елаборат и доказ за платен надоместок.

(8) Трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи доставувањето на пријавата и прилозите од ставот (7) на овој член го вршат само доколку некој друг субјект не е овластен по службена должност, согласно со посебен закон, да врши нивно доставување.

(9) За доставувањето од ставот (7) на овој член како услуга, трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи наплаќаат надоместок од носителот на правото, односно од давателот на полномошното.

(10) Висината на надоместокот од ставот (9) на овој член се определува во зависност од реалните трошоци потребни за доставување.

(11) Висината на надоместокот од ставот (9) на овој член се утврдува со тарифникот од членот 181 и тарифникот од членот 214 од овој закон.“

Член 6

Во членот 158-а став (2) алинеја 5 зборовите: „почетокот и крајот на“ се бришат.

Член 7

Во членот 173 став (1) зборот „времени“ се заменува со зборот „привремен“.

Член 8

Во членот 212 по ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6), кои гласат:

„(5) По исклучок од ставот (2) на овој член, кога не се извршени промени на граничната линија и површината на предметната катастарска парцела запишана во постапката на систематско/поединечно запишување на правата на недвижностите, а истата е запишана во идеални делови како резултат на разликите во начинот на премерување, размерот на изготвување на катастарските планови или грешки кои се резултат на одржување на катастарот на земјиште, ажурирање на податоците може да се врши и без геодетски елаборат, врз основа на изјави за согласност дадени од носителите на правата запишани во идеални делови, заверени кај нотар.

(6) Формата и содржината на изјавата од ставот (5) на овој член ја пропишува Управниот одбор на Агенцијата.“

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (7) и (8).

Член 9

Членот 235 се менува и гласи:

“Од Графичкиот регистар за градежно земјиште се издава извод, нумерички податоци, како и други податоци за градежното земјиште.“

Член 10

Членот 265 се брише.

Член 11

(1) Органот надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот и единиците на локалната самоуправа, кои во рокот утврден во членот 267 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14 и 115/14) не ги доставиле податоците од урбанистичките планови и урбанистичко-планската документација во електронска форма, компатибилна со формата на катастарските планови, се должни истите да ги достават до Агенцијата во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Канцелариските геодетски работи за посебни намени кои се однесуваат на изготвување на нумерички податоци заради реализација на урбанистичките планови и урбанистичко-планската документација, Агенцијата ќе ги врши по доставувањето на податоците од ставот (1) на овој член во Графичкиот регистар за градежно земјиште, а до истекот на рокот од ставот (1) на овој член овие работи ќе ги извршуваат трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи.

Член 12

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR KADASTËR TË PATUNDSHMËRIVE

Neni 1

Në Ligjin për kadastro të patundshmërive ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 55/13, 41/14 dhe 115/14), në nenin 8 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Matja në funksion për regjistrim të patundshmërive pronësi e Republikës së Maqedonisë, matja dhe mirëmbajtja e kufirit shtetëror, punët gjeodezike për dedikime të veçanta të lidhura me azhurnimin e bazeve gjeodezike në funksion të planifikimit të hapësirës të paraparë me Programin vjetor për financimin e përpilimit të planeve urbanistike, planeve rregulluese të planeve të përgjithshme urbanistike, dokumentacionit të planit urbanistik dhe dokumentacionit të projektit urbanistik, matja në funksion të azhurnimit të të dhënave për patundshmëritë me detyrë zyrtare, punët gjeodezike në zyra për dedikime të veçanta, matja në funksion të përgatitjes së hartave topografike, matja për pranuesit e ndihmës sociale dhe ndihmës së përhershme në para dhe të personave me pranime bruto të ulëta deri në 168.000,00 denarë në vit në procedurën e përcaktimit të statusit juridik të objekteve të ndërtuara pa leje, si dhe punë tjera gjeodezike të përcaktuara me ligj tjetër i kryen Agjencia pa kompensim."

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Për përcaktimin e punëve të matjes në funksionin për regjistrimin e patundshmërive pronësi e Republikës së Maqedonisë, si dhe për përcaktimin e punëve gjeodezike për dedikime të veçanta të lidhura me azhurnimin e bazeve gjeodezike në funksion të planifikimit të hapësirës, është paraparë me Programin vjetor për financimin e përpilimit

të planeve urbanistike, planeve rregulluese të planeve të përgjithshme urbanistike, dokumentacionit të planit urbanistik dhe dokumentacionit të projektit urbanistik, Qeveria e Republikës së Maqedonisë miraton vendim."

Neni 2

Në nenin 13 paragrafi (2) pas fjalës "drejtor" shtohen fjalët: "dhe për zëvendësdrejtorin".

Neni 3

Në nenin 36 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Për shfrytëzimin dhe këqyrjen e të dhënave nga SIGJK paguhet kompensim, përveç kur të dhënat u jepen gjykatave, prokurorive publike, Avokatisë Shtetërore të Republikës së Maqedonisë dhe ministrive, për procedurat që i udhëheqin, si dhe subjekteve tjera në rastet e përcaktuara me ligj."

Neni 4

Në nenin 125 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Kompensimin nga paragrafi (1) i këtij neni tregtarët individë gjeodezistë të autorizuar dhe shoqëritë tregtare për punë gjeodezike mund ta zvogëlojnë më së shumti deri 50%, si në rastet kur punët gjeodezike i kryejnë me kërkesë të palëve, ashtu edhe në procedurat për furnizime publike për dhënen e shërbimeve për planifikim hapësior dhe shërbimeve inxhinierike për rregullimin e tokës."

Neni 5

Neni 141-v ndryshohet si vijon:

"(1) Gjykata, ministritë, prokuroritë publike, Avokatia Shtetërore e Republikës së Maqedonisë, organet e administratës shtetërore, njësitë e vetëqeverisjes lokale, noterët, përmbaruesit dhe të gjitha subjektet tjera me autorizime publike të bartura, në procedurat që i udhëheqin në pajtim me ligjin, janë të obliguar në mënyrë elektronike t'i sigurojnë të dhënat nga SIGJK, me kushte dhe në mënyrë të përcaktuar me ligj.

(2) Gjykatat kompetente pa pagesë të kompensimit për parashënim, te Agjencia në mënyrë elektronike i dorëzojnë vendimet e plotfuqishme gjyqësore të lidhura me kompetencat, pa klauzolë për tatim mbi qarkullim, së bashku me fletëparaqitjet për regjistrim, për parashënim të tyre në kadastrën e patundshmërive.

(3) Gjykatat kompetente pa pagesë të kompensimit, në procedurat penale, vendimet gjyqësore me të cilat vendosin për kufijtë me hipoteke të pronës së patundshme dhe për sigurimin e përkohshëm dhe heqjen e pronës së patundshme, së bashku me fletëparaqitjet për regjistrim, i dorëzojnë në mënyrë elektronike te Agjencia.

(4) Avokatia Shtetërore e Republikës së Maqedonisë, pa pagesë të kompensimit, te Agjencia në mënyrë elektronike i dorëzon dokumentet për bazë juridike në bazë të të cilave kryhet regjistrimi në dobi të Republikës së Maqedonisë.

(5) Ministritë, organet e administratës shtetërore, njësitë e vetëqeverisjes lokale, noterët, përmbaruesit dhe të gjitha subjektet tjera me autorizime publike të bartura, të gjitha dokumentet që i miratojnë në procedurat që i udhëheqin në pajtim me ligjin, e të cilat përmbajnë bazë juridike në bazë të së cilës kryhet regjistrimi/ndryshime në kadastrën e patundshmërive, së bashku me fletëparaqitjet për regjistrim/ndryshime, elaborat gjeodezik dhe dëshmi për kompensim të paguar janë të obliguar në mënyrë elektronike t'i dorëzojnë te Agjencia.

(6) Tregtarët individë gjeodezistë të autorizuar dhe shoqëritë tregtare për punë gjeodezike detyrohen në mënyrë elektronike t'i sigurojnë të dhënat nga SIGJK të nevojshme për përpilimin e elaborateve gjeodezike.

(7) Tregtarët individë gjeodezistë të autorizuar dhe shoqëritë tregtare për punë gjeodezike, në bazë të autorizimit të verifikuar të dhënë nga bartësi i të drejtës, mundin në mënyrë elektronike në emër dhe për llogari të dhënësit të autorizimit te Agjencia në mënyrë elektronike të dorëzojnë fletëparaqitje për regjistrim/ndryshime në kadastrë të patundshmërive, të cilës ia bashkëngjisin bazën juridike për regjistrim/ ndryshim, elaboratin gjeodezik dhe dëshminë për kompensim të paguar.

(8) Tregtarët individë gjeodezistë të autorizuar dhe shoqëritë tregtare për punë gjeodezike dorëzimin e fletëparaqitjes dhe shtojcat nga paragrafi (7) i këtij neni e kryejnë vetëm nëse ndonjë subjekt tjetër nuk është i autorizuar me detyrë zyrtare, në pajtim me ligjin e veçantë, të kryejë dorëzimin e tyre.

(9) Për dorëzimin nga paragrafi (7) i këtij neni si shërbim, tregtarët individë gjeodezistë të autorizuar dhe shoqëritë tregtare për punë gjeodezike arkëtojnë kompensim nga bartësi i të drejtës, respektivisht nga dhënësi i autorizimit.

(10) Lartësia e kompensimit nga paragrafi (9) të këtij neni përcaktohet varësisht nga shpenzimet reale të nevojshme për dorëzim.

(11) Lartësia e kompensimit nga paragrafi (9) i këtij neni përcaktohet me listën tarifore nga neni 181 dhe listën tarifore nga neni 214 i këtij ligji."

Neni 6

Në nenin 158-a paragrafi (2) alineja 5 fjalët: "fillimi dhe fundi i" shlyhen.

Neni 7

Në nenin 173 paragrafi (1) fjala "përkohshme" zëvendësohet me fjalën "përkohshme".

Neni 8

Në nenin 212 pas paragrafit (4) shtohen dy paragrafë të rinj (5) dhe (6), si vijojnë:

"(5) Me përjashtim të paragrafit (2) të këtij neni, kur nuk janë kryer ndryshime të linjës kufitare dhe sipërfaqes së parcelës kadastrale në fjalë të regjistruar në procedurën e regjistrimit sistematik/individual të të drejtave të patundshmërive, ndërsa e njëjta është regjistruar në pjesë ideale si rezultat e dallimeve në mënyrën e matjes, përmasa e përpilimit të planeve kadastrale ose gabimeve të cilat janë rezultat i mirëmbajtjes së kadastrës së tokës, azhurnim i të dhënave mund të kryhet edhe pa elaborat gjeodezik, në bazë të deklaratave për pajtim të dhëna nga bartësit e të drejtave të regjistruara në pjesë ideale, të verifikuara në noter.

(6) Formën dhe përmbajtjen e deklaratës nga paragrafi (5) i këtij neni e përcakton Këshilli Drejtues i Agjencisë." Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (7) dhe (8).

Neni 9

Neni 235 ndryshohet si vijon:

"Nga Regjistri grafik për tokë ndërtimore lëshohet certifikatë, të dhëna numerike, si dhe të dhëna tjera për tokën ndërtimore."

Neni 10

Neni 265 shlyhet.

Neni 11

(1) Organi kompetent për punët nga sfera e rregullimit të hapësirës dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale, të cilët në afatin e përcaktuar në nenin 267 nga Ligji për kadastrë të patundshmërive ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 55/13, 41/14 dhe 115/14) nuk i kanë dorëzuar të dhënat nga planet urbanistike dhe nga dokumentacioni i planit urbanistik në formë elektronike, kompatible me formën e planeve kadastrale, janë të obliguar të njëjtat t'i dorëzojnë te Agjencia në afat prej dy vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Punët gjeodezike në zyra për dedikime të posaçme të cilat kanë të bëjnë me përpilimin e të dhënave numerike për realizim të planeve urbanistike dhe dokumentacionit të planit urbanistik, Agjencia do t'i kryejë pas dorëzimit të të dhënave nga paragrafi (1) i këtij neni në Regjistrin grafik për tokë ndërtimore, ndërsa deri në përfundimin e afatit nga paragrafi (1) i këtij neni, këto punë do t'i kryejnë tregtarët individë gjeodezistë të autorizuar dhe shoqëritë tregtare për punë gjeodezike

Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e ardhshme nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3456.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХЕМИКАЛИИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за хемикалии, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 јули 2015 година.

Бр. 08 - 2860/1
7 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ХЕМИКАЛИИ

Член 1

Во Законот за хемикалии ("Службен весник на Република Македонија" број 145/10, 53/11 и 164/13), во членот 8 став 1 во точката 16) зборот „надлежна“ се заменува со зборот „надлежно“.

Член 2

Во членот 10 став (2) зборовите: „Агенцијата за лекови“ се бришат, а по зборовите: „Министерството за финансии-Царинска управа“ се додаваат зборовите: „Агенцијата за лекови“.

Член 3

Во членот 26 ставови (1) и (3) зборот „должна“ се заменува со зборот „должно“.

Член 4

Во членот 33 став (1) членот 36 став (3) и членот 64 став (1) зборот „ја“ се заменува со зборот „го“.

Член 5

Во членот 75 ставови (2) и (3) и во членот 76 став (3) зборот „должна“ се заменува со зборот „должно“.

Член 6

Во членот 78 став (1) во шестиот ред и во ставот (2) во шестиот ред сврзникот „и“ се заменува со зборот „му“.

Член 7

Во членот 101 став (1) зборот „ја“ се заменува со зборот „го“.

Во ставот (3) зборот „должна“ се заменува со зборот „должно“.

Член 8

Во членот 103 став (1) во воведната реченица сврзникот „и“ се заменува со зборот „му“.

Член 9

Во членот 108-а став (1) зборовите: „директорот на Агенцијата за лекови и директорот“ се заменуваат со зборовите: „министерот за здравство и министерот“.

Во ставот (4) во четвртиот ред зборот „директорот“ се заменува со зборот „министерот“.

Член 10

Во членот 124 став (1) во воведната реченица сврзникот „и“ се заменува со зборот „му“.

Член 11

Во членот 134-а став (2) зборот „Директорот“ се заменува со зборот „Министерот“.

Член 12

Во членот 139 став (2) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка“.

Член 13

Во членот 142 став (1) во точката 29) зборот „ја“ се заменува со зборот „го“.

Во точката 36) во првиот ред сврзникот „и“ се заменува со зборот „му“.

Во точката 37) сврзникот „и“ се заменува со зборот „му“.

Член 14

Во членот 145 зборот „Агенцијата“ се заменува со зборовите: „Министерството за здравство“.

Член 15

Во целиот текст на законот зборовите: „Агенцијата за лекови“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за здравство“, а зборовите: „директорот на Агенцијата за лекови“ се заменуваат со зборовите: „министерот за здравство“.

Член 16

Започнатите постапки пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат според одредбите од Законот за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“ број 145/10, 53/11 и 164/13).

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT
PËR KIMIKALE

Neni 1

Në Ligjin për kimikale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 145/10, 53/11 dhe 164/13), në nenin 8 paragrafi 1 në pikën 16) fjala "kompetente" zëvendësohet me fjalën "kompetente".

Neni 2

Në nenin 10 paragrafi (2) fjalët: "Agjencia e Barnave" shlyhen, e pas fjalëve: "Ministria e Financave - Drejtoria Doganore" shtohen fjalët: "Agjencia e Barnave".

Neni 3

Në nenin 26 paragrafët (1) dhe (3) fjala "obligohet" zëvendësohet me fjalën "obligohet".

Neni 4

Në nenin 33 paragrafi (1) nenin 36 paragrafi (3) dhe nenin 64 në paragrafi (1) fjala "e" zëvendësohet me fjalën "e".

Neni 5

Në nenin 75 paragrafët (2) dhe (3) dhe në nenin 76 paragrafi (3) fjala "obligohet" zëvendësohet me fjalën "obligohet".

Neni 6

Në nenin 78 paragrafi (1) në rreshtin e gjashtë dhe në paragrafin (2) në rreshtin e gjashtë lidhëza "dhe" zëvendësohet me fjalën "t'i".

Neni 7

Në nenin 101 paragrafi (1) fjala "e" zëvendësohet me fjalën "e".

Në paragrafin (3) fjala "obligohet" zëvendësohet me fjalën "obligohet".

Neni 8

Në nenin 103 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse lidhëza "dhe" zëvendësohet me fjalën "t'i".

Neni 9

Në nenin 108-a paragrafi (1) fjalët: "drejtorit të Agjencisë për Barna dhe drejtori" zëvendësohen me fjalët: "ministrit të Shëndetësisë dhe ministri".

Në paragrafin (4) në rreshtin e katërt fjala "drejtori" zëvendësohet me fjalën "ministri".

Neni 10

Në nenin 124 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse lidhëza "dhe" zëvendësohet me fjalën "t'i".

Neni 11

Në nenin 134-a paragrafi (2) fjala "Drejtori" zëvendësohet me fjalën "Ministri".

Neni 12

Në nenin 139 paragrafi (2) fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënia së Punës në Shkallë të Dytë" zëvendësohen me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë nga Sfera e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës Kundërvajtëse".

Neni 13

Në nenin 142 paragrafi (1) në pikën 29) fjala "e" zëvendësohet me fjalën "e".

Në pikën 36) në rreshtin e parë lidhëza " dhe" zëvendësohet me fjalën "t'i".

Në pikën 37) lidhëza " dhe" zëvendësohet me fjalën "t'i".

Neni 14

Në nenin 145 fjala "Agjencia" zëvendësohet me fjalët: "Ministria e Shëndetësisë".

Neni 15

Në tërë tekstin e ligjit fjalët: "Agjencia e Barnave" zëvendësohen me fjalët: "Ministria e Shëndetësisë", e fjalët: "drejtori i Agjencisë së Barnave" zëvendësohen me fjalët: "ministri i Shëndetësisë".

Neni 16

Procedurat e filluara para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji do të mbarohen sipas dispozitave të Ligjit për kimikale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 145/10, 53/11 dhe 164/13).

Neni 17

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3457.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 јули 2015 година.

Бр. 08-2861/1
7 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД

Член 1

Во Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ број 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006, 6/2007, 160/2007, 159/2008, 20/2009, 139/2009, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13 и 13/14), во членот 50 став (4) се менува и гласи:

“Како продажна цена при продажба на хартии од вредност и учеството во капиталот се смета договорената цена, односно цената која органот за јавни приходи ќе ја утврди ако оцени дека договорената цена е пониска од пазарната.“

Ставот (5) се менува и гласи:

“Како продажна цена при продажба на недвижен имот се смета договорената цена, а доколку органот за јавни приходи оцени дека договорената цена е пониска од пазарната, како продажна цена се смета пазарната вредност на недвижниот имот утврдена од страна на единицата на локалната самоуправа и градот Скопје според Методологијата за проценка на пазарната вредност на недвижен имот, без данокот на промет на недвижности.“

Ставот (7) се менува и гласи:

“При продажба на недвижен имот кој обврзникот сам го изградил, за набавна цена се смета цената на чинење на недвижноста која обврзникот документирано ќе ја докаже, врз основа на трошоците направени за изградбата на недвижноста. Доколку истата не може да се докаже, за набавна цена ќе се смета цената на чинење (градежна цена) на ист или сличен недвижен имот

во периодот на изградбата на подрачјето на кое се наоѓа недвижниот имот, а доколку во тоа подрачје нема таков недвижен имот во тој случај за набавна цена ќе се смета цената на чинење (градежна цена) на ист или сличен недвижен имот во периодот на изградбата, која ќе се утврдува како просечна цена за територијата на Република Македонија.“

Член 2

Членот 52 се менува и гласи:

“Капитална добивка остварена од продажба на недвижен имот се внесува во даночната основа во висина на целиот износ.

По исклучок од ставот 1 капитална добивка остварена од продажба на недвижен имот во кој обврзникот живее најмалку една година пред продажбата, се внесува во даночната основа во висина од 70% од разликата.

Капитална добивка остварена со продажба на хартии од вредност и учество на капиталот, се внесува во даночната основа во висина од 70% од разликата.

При утврдување на основата за пресметување на данокот од капитални добивки од продажба на недвижен имот, покрај добивката се земаат предвид и вредноста на инвестициите и издатоците за инвестиционо одржување.”

Член 3

Членот 53 се менува и гласи:

“Капитална добивка не се плаќа на средствата остварени од продажба на недвижен имот, доколку:

- обврзникот, кој живее најмалку една година во недвижниот имот пред продажбата, го продава по истекот на три години од денот на стекнувањето;
- обврзникот го продава недвижниот имот по истекот на пет години од денот на стекнувањето;
- обврзникот го продава недвижниот имот стекнат по основ на наследување или подарок кој е ослободен од плаќање на данок согласно со одредбите од Законот за даноците на имот и
- приходот е остварен од продажба извршена меѓу брачните другари, како и од страна на брачните другари, извршена на трето лице во случај кога продадениот недвижен имот е во непосредна поврзаност со развод на бракот.”

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TATIMIN PERSONAL MBI TË ARDHURA

Neni 1

Në Ligjin për tatimin personal mbi të ardhura (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2009, 6/2007, 160/2007, 159/2008, 20/2009, 39/2009, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13 dhe 13/14) në nenin 50 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

“Si çmim shitës gjatë shitjes së letrave me vlerë dhe pjesëmarrjes në kapital konsiderohet çmimi i kontraktuar, përkatësisht çmimi të cilin organi për të hyra publike do ta përcaktojë nëse vlerëson se çmimi i kontraktuar është më i ulët nga ai i tregut.”

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

“Si çmim shitës gjatë shitjes së pronës së patundshme konsiderohet çmimi i kontraktuar, nëse organi për të hyra publike vlerëson se çmimi i kontraktuar është më i ulët nga

ai i tregut, si çmim shitës konsiderohet vlera tregtare e pronës së patundshme e përcaktuar nga ana e njësisë së vetëqeverisjes lokale dhe Qytetit të Shkupit sipas Metodologjisë për përcaktimin e vlerës tregtare të pronës së patundshme, pa tatimin e qarkullimit të patundshmërive.”

Paragrafi (7) ndryshohet si vijon:

“Gjatë shitjes së pronës së patundshme të cilën detyrësi vet e ka ndërtuar, si çmim i blerjes konsiderohet çmimi i vlerës së patundshmërisë të cilin detyrës i në mënyrë të dokumentuar do ta dëshmojë, në bazë të shpenzimeve të bëra gjatë ndërtimit të patundshmërisë. Nëse i njëjti nuk mund të dëshmohet, si çmim i blerjes do të konsiderohet çmimi i vlerës (çmimi i ndërtimit) së pronës së patundshme të njëjtë ose të ngjashme në periudhën e ndërtimit në rajon në të cilin gjendet prona e patundshme, kurse nëse në atë zonë nuk ka pronë të patundshme të atillë në atë rast si çmim i blerjes do të konsiderohet çmimi i vlerës (çmimi i ndërtimit) së pronës së patundshme të njëjtë ose të ngjashme në periudhën e ndërtimit, që do të përcaktohet si çmim mesatar për territorin e Republikës së Maqedonisë.”

Neni 2

Neni 52 ndryshohet si vijon:

Dobia kapitale e realizuar nga shitja e pronës së patundshme futet në bazën tatimore në lartësi të shumës së tërë.

Me përjashtim të paragrafit 1 dobia kapitale e realizuar nga shitja e pronës së patundshme në të cilën detyrës i jeton së paku një vit para shitjes, futet në bazën tatimore në lartësi prej 70% të dallimit.

Dobia kapitale e realizuar me shitjen e letrave me vlerë dhe pjesëmarrjen e kapitalit, futet në bazën tatimore në lartësi prej 70% të dallimit.

Gjatë përcaktimit të bazës së përlllogaritjes së tatimit të dobie kapitale nga shitja e pronës së patundshme, krahas dobisë merren parasysh edhe vlera e investimeve dhe shpenzimeve për mirëmbajtje investuese.”

Neni 3

Neni 53 ndryshohet si vijon:

“Dobi kapitale nuk paguhet për mjetet e realizuara nga shitja e pronës së patundshme, nëse:

- detyrësi, i cili jeton së paku një vit në pronën e patundshme para shitjes, e shet pas kalimit të tre viteve nga dita e fitimit të pronës;
- detyrësi e shet pronën e patundshme pas kalimit të pesë viteve nga dita e fitimit të pronës;
- detyrësi e shet pronën e patundshme të fituar në bazë të trashëgimisë ose dhuratës që është i liruar nga pagimi i tatimit në pajtim me dispozitat e Ligjit për tatimet mbi pronë dhe
- të hyrat e realizuara nga shitja e kryer ndërmjet bashkëshortëve, si dhe nga ana e bashkëshortëve, të bërë ndaj personit të tretë në rast kur prona e patundshme e shitur është në lidhshmëri të drejtpërdrejtë me shkurorzim.”

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

3458.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 јули 2015 година.

Бр. 08 - 2862/1
7 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

Член 1

Во Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14 и 44/15), во членот 4 по точката 29 се додаваат четири нови точки 30, 31, 32 и 33, кои гласат:

„30. ТЕМ патишта се државни патишта распоредени во мрежата на меѓународни патишта и кои се надоврзуваат на соодветни патишта на соседните држави.

31. Ревизија на безбедноста на ТЕМ патиштата е независна, детална, систематска и техничка проверка на безбедноста која се однесува на проектираните карактеристики на проектот на јавен пат и ги опфаќа сите фази од планирање до пуштање во употреба на јавен пат за сообраќај.

32. Проверките за безбедност на патиштата се дел од проектниот процес на инфраструктурниот проект во фазата на нацрт проект, детален проект, претходно пуштање во работа и почетна функционалност.

33. Оцената на влијанието на безбедноста на сообраќајот на патиштата е задолжителна анализа со која се врши споредување на постоечката состојба на јавниот пат и влијанието на новоизградениот јавен пат, како и реконструкцијата на постоечкиот јавен пат и влијанието од реконструкцијата на нивото на безбедност на патната мрежа.”

Член 2

По членот 38 се додава нова глава V-а, нов поднаслов и десет нови члена 38-а, 38-б, 38-в, 38-г, 38-д, 38-ѓ, 38-е, 38-ж, 38-з и 38-с, кои гласат:

„V-а ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА БЕЗБЕДНОСТА НА ПАТИШТАТА

Член 38-а

Постапките за оценка на влијанието на безбедноста на патиштата, процена на безбедноста на патиштата, управувањето со јавните патишта во однос на безбедноста како и на контролата на безбедноста на јавните патишта се применуваат на ТЕМ патиштата.

Член 38-б

(1) Активностите за подобрување на безбедноста на ТЕМ патиштата се применуваат на сите фази на планирање, проектирање, изградба и одржување на ТЕМ патиштата и вклучуваат:

- насоки за примена на одредбите од членовите 38-а, 38-в, 38-г, 38-д, 38-ѓ, 38-е, 38-ж, 38-з и 38-с на овој закон,

- проверка и инспекција на безбедноста на ТЕМ патиштата,
- управување со податоците за безбедност на ТЕМ патиштата,
- оценка на влијанието на безбедноста во сообраќајот на ТЕМ патиштата,
- ревизија на безбедноста на сообраќајот на ТЕМ патиштата и
- процена на безбедноста на делници со голем број на сообраќајни незгоди и управување со ТЕМ патиштата во однос на безбедноста на патиштата.

(2) Насоките од ставот (1) алинеја 1 на овој член ги утврдува Владата на Република Македонија и се доставуваат до Европската Комисија во рок од три месеци од донесување на Програмата со која се определува развојот и одржувањето на државните патишта од членот 14 став (2) од овој закон.

Член 38-в

(1) Оцената на влијание врз безбедноста на сообраќајот на ТЕМ патиштата е една од задолжителните анализи кои што се спроведуваат за да се утврдат приоритетите во изградба и одржување на јавните патишта согласно со членот 24 од овој закон, а меѓу останатото ги содржи и сите податоци потребни за анализа на трошоците и придобивките.

(2) Оцената на влијанието на безбедноста на сообраќајот на ТЕМ патиштата се врши во текот на планирањето на Стратегијата за развој и одржување на јавните патишта од членот 13 и Програмата со која се определува развојот и одржувањето на државните патишта од членот 14 став (2) и Програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта од членот 14 став (3) од овој закон, при изградбата на нови или реконструкција на постојните јавни патишта.

Член 38-г

Ревизијата на безбедноста на ТЕМ патиштата се врши во тек на проектирање, изградба и реконструкција, односно од пуштање во употреба на ТЕМ патот и во почетниот период на користење на ТЕМ патот.

Член 38-д

(1) Ревизија на проектна и останата документација во рамките на процената на безбедноста на ТЕМ патиштата, ги извршува ревизор за безбедност на сообраќајот на патиштата.

(2) Ревизорот за безбедност на сообраќајот на патиштата мора да има лиценца, која на предлог на Комисијата ја издава министерот за транспорт и врски. Лиценцата се издава за период од пет години.

(3) Комисијата од ставот (2) на овој член ја именува министерот за транспорт и врски. Комисијата има претседател и заменик претседател од Министерството за транспорт и врски и по два члена од Министерството за внатрешни работи и Јавното претпријатие за државни патишта.

(4) Лиценцата за ревизор за безбедност на сообраќајот на патиштата се издава на лице кое има петгодишно искуство и квалификации во проектирање на патиштата, во областа на безбедноста на сообраќајот на патиштата како и во спроведување на анализи на сообраќајните незгоди и високо образование (сообраќаен или градежен факултет).

(5) За издадените лиценци за ревизори за безбедност на сообраќајот на патиштата, Министерството води Регистар на издадени лиценци за ревизори за безбедност на сообраќајот на патиштата.

(6) Формата и содржината на Регистарот на издадените лиценци за ревизори за безбедност на сообраќајот на патиштата ги пропишува министерот за транспорт и врски.

(7) Листата на овластени ревизори за безбедноста на сообраќајот на патиштата, врз основа на податоците од регистарот од ставот (5) на овој член, се објавуваат еднаш годишно во "Службен весник на Република Македонија".

(8) Работното искуство и стручната подготовка за ревизори за безбедноста на сообраќајот на патиштата, начинот на кој истото се докажува при издавање на лиценца од ставот (4) на овој член, начинот на спроведување на ревизија на безбедноста на сообраќајот на патиштата и висината на надоместокот за вршење на ревизија на безбедноста на патиштата од членот 38-з став (3) од овој закон, ги пропишува министерот за транспорт и врски.

Член 38-ѓ

(1) Ревизорот за безбедност на сообраќајот на патиштата од членот 38-д од овој закон не може да извршува ревизија за безбедност на сообраќајот на патиштата на проектна документација, доколку учествувал во изготвување на проектната документација, вршел ревизија на проектот или доколку во проектирање и ревизија на проектната документација било вклучено правно лице во кое што е вработен ревизорот.

(2) Ревизорот за безбедност на сообраќајот на патиштата спроведува ревизија за безбедност на сообраќајот на патиштата во согласност со одредбите на овој закон, како и посебните прописи, технички барања (спецификации) и правилата на структурата во однос на безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Член 38-е

(1) Ревизорот за безбедност на сообраќајот на патиштата составува извештај за спроведената ревизија и ги утврдува елементите во проектната и останатата документација релевантна за безбедност на сообраќајот на патиштата.

(2) Формата и содржината на извештајот ги пропишува министерот за транспорт и врски.

(3) За извршената ревизија ревизорот добива надоместок во висина на реално направените трошоци за извршената ревизија согласно со прописот од членот 38-д од овој закон.

Член 38-ж

(1) Делницата од ТЕМ патот со голем број на сообраќајни незгоди е делница на ТЕМ патот на која се одвива сообраќај повеќе од три години и на која се случиле голем број на незгоди со загинати лица во однос на големината на сообраќај.

(2) Правното лице кое управува со ТЕМ патот или концесионерот се должни на секои три години за ТЕМ патот со којшто управуваат да спроведат евалуација на безбедноста на сообраќајот на патиштата на делниците со голем број на сообраќајни незгоди, со тоа што првата евалуација на безбедноста на сообраќајот на патиштата треба да се изврши најдоцна во рок од една година од денот на пристапување на Република Македонија кон Европската унија.

(3) Евалуација на безбедноста на сообраќајот на патиштата на делници од ТЕМ патот со голем број на сообраќајни незгоди се врши од страна на стручни тимови експерти кои што ги назначува правното лице кое управува со ТЕМ патот или концесионерот, а најмалку еден член на стручниот тим мора да бидат овластен, односно лиценциран ревизор за безбедност на сообраќајот на патиштата.

Член 38-з

(1) На ТЕМ патиштата се вршат контроли на безбедноста како би се одредиле безбедносните карактеристики на патот и би се намалил бројот на сообраќајни незгоди на нив.

(2) Контролите на безбедноста вклучуваат повремени контроли на ТЕМ патиштата и анализа на потенцијалното влијание на работите на патот на безбедноста на сообраќајот, и се вршат во временски интервали кои обезбедуваат соодветно ниво на безбедност.

(3) Министерството е должно пред донесувањето од Програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта од членот 14 став (3) од овој закон, да направи анализа на просечен социјален трошок на сообраќајна незгода, и просечен социјален трошок на сообраќајна незгода со тешки последици во периодот од претходната програма.

Член 38-s

Инспекциски надзор на безбедноста на ТЕМ патиштата и контролата на безбедноста согласно со членот 38-з од овој закон ги спроведува Државниот инспекторат за транспорт."

Член 3

Во членот 66 став (2) по зборот „возилата“ се додаваат зборовите: „на потполно глуви лица со потврда за членство од Националниот сојуз за глуви лица“.

Член 4

Одредбите на членот 1 од овој закон со кој во членот 4 се додаваат четири нови точки 30, 31, 32 и 33 како и одредбите на членот 2 од овој закон со кој се додава нова глава V-а ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА БЕЗБЕДНОСТА НА ПАТИШТАТА и десет нови членови 38-а, 38-б, 38-в, 38-г, 38-д, 38-ѓ, 38-е, 38-ж, 38-з и 38-s ќе започнат да се применуваат со пристапувањето на Република Македонија во Европската унија.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR RRUGË PUBLIKE

Neni 1

Në Ligjin për rrugë publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14 dhe 44/15) në nenin 4 pas pikës 29 shtohen katër pikë të reja 30, 31, 32 dhe 33 si vijojnë:

„30. Rrugë TEM janë rrugët shtetërore të sistemuara në rrjetin e rrugëve ndërkombëtare dhe që ndërlidhen me rrugët përkatëse të shteteve fqinje.

31. Revizioni i sigurisë së rrugëve TEM është kontroll i pavarur, i detajuar, sistematik dhe teknik i sigurisë që ka të bëjë me karakteristikat e projektuara të projektit të rrugës publike dhe i përfshin të gjitha fazat nga planifikimi deri në lëshimin në përdorim të rrugës publike për qarkullim.

32. Kontrollët për siguri të rrugëve janë pjesë e procesit projektues të projektit infrastrukturor në fazën e draft-projektit, projektit të detajuar, lëshimit paraprak në punë dhe funksionalitetit fillestar.

33. Vlerësimi i ndikimit të sigurisë së komunikacionit të rrugëve është analizë e detyrueshme me të cilën bëhet krahasimi i gjendjes ekzistuese të rrugës publike dhe ndikimi i rrugës publike të saponduar, si dhe rikonstruktimi i rrugës publike ekzistuese dhe ndikimi nga rikonstruktimi i nivelit të sigurisë së rrjetit rrugor.”

Neni 2

Pas nenit 38 shtohet kapitull i ri V-a, nëntitull i ri dhe dhjetë nene të reja 38-a, 38-b, 38-v, 38-g, 38-d, 38-gj, 38-e, 38-zh, 38-z dhe 38-x, si vijojnë:

"V-a VLERËSIMI I NDIKIMIT TË SIGURISË SË RRUGËVE

Neni 38-a

Procedurat për vlerësim të ndikimit të sigurisë së rrugëve, vlerësim të sigurisë së rrugëve, menaxhimit me rrugë publike në lidhje me sigurinë si dhe kontrollin e sigurisë së rrugëve publike zbatohen në rrugët TEM.

Neni 38-b

(1) Aktivitetet për përmirësimin e sigurisë së rrugëve TEM zbatohen në të gjitha fazat e planifikimit, projektimit, ndërtimit dhe mirëmbajtjes së TEM rrugëve dhe përfshijnë:

- udhëzime për zbatim të dispozitave nga neni 8-a 38-v, 38-g, 38-d, 38-gj, 38-e, 38-zh, 38-z dhe 38-x të këtij ligji,
- kontroll dhe inspektim të sigurisë së rrugëve TEM,
- menaxhim me të dhënat e sigurisë së rrugëve TEM,
- vlerësim i ndikimit të sigurisë së komunikacionin e, rrugëve TEM,
- revizion të sigurisë së komunikacionit të rrugëve TEM dhe
- vlerësim të sigurisë së segmenteve rrugore me numër të madh të fatkeqësive në komunikacion dhe menaxhimi me rrugët TEM në lidhje me sigurinë e rrugëve.

(2) Udhëzimet nga paragrafi (1) alineja 1 e këtij neni i përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe dorëzohet në Komisionin Evropian në afat prej tre muajsh nga miratimi i Programit me të cilin caktohet zhvillimi dhe mirëmbajtja e rrugëve shtetërore nga neni 14 paragrafi (2) i këtij ligji.

Neni 38-v

(1) Vlerësimi i ndikimit mbi sigurinë e komunikacionit të rrugëve TEM është një nga analizat e detyrueshme që zbatohen për përcaktim të prioritetëve në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve publike në pajtim me nenin 24 të këtij ligji, ndërsa mes tjerash i përmban edhe të gjitha të dhënat e nevojshme për analizë të shpenzimeve dhe përfitimeve.

(2) Vlerësimi i ndikimit të sigurisë së komunikacionit të rrugëve TEM bëhet gjatë planifikimit të Strategjisë për zhvillim dhe mirëmbajtje të rrugëve publike nga neni 13 dhe Programit me të cilin përcaktohet zhvillimi dhe mirëmbajtja e rrugëve shtetërore nga neni 14 paragrafi (2) dhe Programi për ndërtim, rikonstruktiv, rehabilitim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve shtetërore nga neni 14 paragrafi (3) të këtij ligji, gjatë ndërtimit të rrugëve të reja publike ose rikonstruktimit të rrugëve publike ekzistuese.

Neni 38-g

Revizioni i sigurisë së rrugëve TEM bëhet gjatë projektimit, ndërtimit dhe rikonstruktimit përkatësisht nga lëshimi në përdorim i rrugës TEM dhe në periudhën fillestare të shfrytëzimit të rrugës TEM.

Neni 38-d

(1) Revizionin e dokumentacionit të projektit dhe dokumentacionit tjetër në korniza të vlerësimit të sigurisë së rrugëve TEM, i kryen revizor për siguri të komunikacionit të rrugëve.

(2) Revizori për siguri të komunikacionit të rrugëve doemos duhet të ketë licencë, të cilën me propozim të Komisionit e jep ministri i Transportit dhe Lidhjeve. Licenca jepet për periudhë prej pesë vitesh.

(3) Komisionin nga paragrafi (2) të këtij neni e emëron ministri i Transportit dhe Lidhjeve. Komisioni ka kryetar dhe zëvendëskryetar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve dhe nga dy anëtarë nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore.

(4) Licenca për revizor për siguri të komunikacionit të rrugëve i jepet personit i cili ka përvojë pesëvjeçare dhe kualifikime në projektimin e rrugëve, në sferën e sigurisë të komunikacionit të rrugëve si dhe në zbatimin e analizave të fatkeqësive të komunikacionit dhe arsim të lartë (fakultet të komunikacionit ose ndërtimor).

(5) Për licencat e dhëna për revizorë për siguri të komunikacionit të rrugëve, Ministria mban Regjistër të licencave të dhëna për revizorë të sigurisë së komunikacionit të rrugëve.

(6) Formën dhe përmbajtjen e Regjistrat të licencave të dhëna për revizorë të sigurisë në komunikacion të rrugëve i përcakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve.

(7) Lista e revizorëve të autorizuar për siguri të komunikacionit të rrugëve, në bazë të të dhënave nga regjistri nga paragrafi (5) të këtij neni, publikohen një herë në vjet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

(8) Përvojën e punës dhe përgatitja profesionale për revizorë për siguri në komunikacionin e rrugëve, mënyrën në të cilën e njëjta dëshmohej gjatë dhënies së licencës nga paragrafi (4) të këtij neni, mënyrën e zbatimit të revizionit të sigurisë në komunikacionin e rrugëve dhe lartësinë e kompensimit për kryerje të revizionit të sigurisë së rrugëve nga neni 38-z paragrafi (3) të këtij neni, i përcakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve.

Neni 38-gj

(1) Revizori për siguri të komunikacionit të rrugëve nga neni 38-d të këtij ligji nuk mund të kryejë revizion për siguri në komunikacionit të rrugëve të dokumentacionit të projektit nëse ka marrë pjesë në përpilimin e dokumentacionit të projektit, ka kryer revizion të projektit ose nëse në projektin dhe revizion të dokumentacionit të projektit ka qenë i përfshirë person juridik në të cilin është i punësuar revizori.

(2) Revizori për siguri të komunikacionit të rrugëve zbaton revizion për siguri të komunikacionit të rrugëve në pajtim me dispozitat e këtij ligji, si dhe rregullat e veçanta, kërkesat teknike (specifikimet) dhe rregullat e profesionit në lidhje me sigurinë e komunikacionit të rrugëve.

Neni 38-e

(1) Revizori për siguri të komunikacionit të rrugëve përpilon raport për revizionin e zbatuar dhe i përcakton elementet në dokumentacionin e projektit dhe dokumentacionin tjetër relevant për siguri të komunikacionit të rrugëve.

(2) Formën dhe përmbajtjen e raportit i përcakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve.

(3) Për revizionin e kryer revizori merr kompensim në lartësi të shpenzimeve të bëra reale për revizionin e kryer në pajtim me nenin 38-d të këtij ligji.

Neni 38-zh

(1) Segmenti nga rruga TEM me numër të madh të fatkeqësive të komunikacionit është segment i rrugës TEM në të cilin zhvillohet komunikacion më shumë se tre vjet dhe në të cilën kanë ndodhur numër i madh të fatkeqësive me persona të vdekur në lidhje me madhësinë e komunikacionit.

(2) Personi juridik i cili menaxhon me rrugën TEM ose koncesionari janë të obliguar në çdo tre vjet për rrugën TEM me të cilën menaxhojnë të zbatojnë evaluim të sigurisë së komunikacionit të rrugëve në segmentet me numër të madh të fatkeqësive të komunikacionit, me atë që evaluimi i parë i sigurisë së komunikacionit të rrugëve duhet të kryhet më së voni në afat prej një viti nga dita e aderimit të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian.

(3) Evaluimi i sigurisë së komunikacionit të rrugëve në segmentet e TEM rrugës me numër të madh të fatkeqësive të komunikacionit kryhet nga ekupe profesionale të ekspertëve të cilët i emëron personi juridik i cili menaxhon

ме рруген TEM ose koncesionari, ndërsa së paku një anëtar i ekipit profesional doemos duhet të jetë revizor i autorizuar përkatësisht revizor i licencuar për siguri në komunikacionin e rrugëve.

Neni 38-z

(1) Në rrugët TEM bëhen kontrole të sigurisë që të caktohen karakteristikat e sigurisë në rrugë dhe që të zvogëlohet numri i fatkeqësive të komunikacionit në to.

(2) Kontrollat e sigurisë përfshijnë kontrole të përkohshme në rrugët TEM dhe analizë të ndikimit potencial të punëve në rrugë të sigurisë së komunikacionit, dhe kryhen në intervale kohore të cilat sigurojnë nivel adekuat të sigurisë.

(3) Ministria është e obliguar para miratimit të Programit për ndërtim, rikonstruktiv, rehabilitim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve shtetërore nga neni 14 paragrafi (3) të këtij ligji, të bëjë analizë të shpenzimit mesatar social të fatkeqësive të komunikacionit, dhe shpenzim mesatar social të fatkeqësive të komunikacionit me pasoja të rënda në periudhën nga programi paraprak.

Neni 38-x

Mbikëqyrjen inspektuese të sigurisë së rrugëve TEM dhe kontrollin e sigurisë në pajtim me nenin 38-z të këtij ligji i zbaton Inspektorati Shtetëror i Transportit."

Neni 3

Në nenin 66 paragrafi (2) pas fjalës "automjetet" shtohen fjalët: "personat plotësisht të shurdhër me vërtetim për anëtarësim nga Lidhja Nacionale për Persona të Shurdhër".

Neni 4

Dispozitat e nenit 1 të këtij ligji me të cilin në nenin 4 shtohen katër pika të reja 30, 31, 32 dhe 33, si dhe dispozitat e nenit 2 të këtij ligji me të cilin shtohet kapitull i ri V-a VLERËSIMI I NDIKIMIT NË SIGURINË E RRUGËVE dhe dhjetë nenet e reja 38-a, 38-b, 38-v, 38-g, 38-d, 38-gj, 38-e, 38-zh 38-z dhe 38-x do të fillojnë të zbatohen me aderimin e Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3459.

Vрз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 јули 2015 година.

Бр. 08 - 2863/1
7 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република,
Македонија
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

Член 1

Во Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 92/2007, 161/2009, 17/11, 54/11, 13/13, 163/13, 38/14 и 166/14), во членот 85 по ставот 9 се додава нов став (10), кој гласи:

„Инспекторите и овластените службени лица од ставот 1 и инспекторите од ставот 5 на овој член вршат инспекциски надзор и согласно со одредбите од Законот за забрана и спречување на вршење нерегистрирана дејност.“

Член 2

Во членот 90 ставовите 1, 2 и 3 зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TRANSPORTIN E MATERIEVE TË RREZIKSHME NË KOMUNIKACIONIN RRUGOR DHE HEKURUDHOR

Neni 1

Në Ligjin për transportin e materieve të rrezikshme në komunikacionin rrugor dhe hekurudhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 92/2007, 161/2009, 17/11, 54/11, 13/13, 163/13 dhe 166/14), në nenin 85 pas para paragrafit 9 shtohet paragrafi i ri (10), si vijon:

"Inspektorët dhe personat e autorizuar zyrtarë nga paragrafi 1 i këtij neni dhe inspektorët nga paragrafi 5 i këtij neni, kryejnë mbikëqyrje inspektuese edhe sipas dispozitave të Ligjit për ndalim dhe pengim të kryerjes së veprimtarisë së paregjistruar."

Neni 2

Në nenin 90 paragrafët 1, 2 dhe 3 fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë" zëvendësohen me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Sferën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës Kundërvajtëse".

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3460.

Vрз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за туристичката дејност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 јули 2015 година.

Бр. 08-2864/1
7 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељановски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за туристичката дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2004, 89/2008, 12/2009, 17/11, 47/11, 53/11, 123/12, 164/13 и 27/14), членот 52 се менува и гласи:

„Други видови туристички услуги во смисла на овој закон се сметаат:

- организирање рекреативни и забавни активности на плажи и базени,
- изнајмување на пловила за забава (сандолини, даска за едрење и слично), прибор за скијање на вода, велосипед, лежалка и чадор за заштита од сонце, прибор за риболов и слично и

- услужни дејности поврзани со водениот превоз кои се реализираат со пловен објект со јачина на мотор кој не надминува 20 коњски сили и кој вклучува превоз на максимум 12 лица.

За давање на услугата од ставот 1 на овој член, давателот на услугата е должен да му обезбеди на корисникот услуги на осигурување од повреда или смрт.

Услугата од ставот 1 на овој член, може да ја даваат физички лица.

Давателот на услугата од ставот 1 на овој член е должен опремата и приборот кои ги издава на корисникот, односно опремата со која се врши услужна дејност поврзана со водениот превоз, да ги одржува така да бидат безбедни за користење.“

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ЛИГЈ ПЕР НДРЈШМИН Е ЛИГЈИ ПЕР ВЕРПРИМАРИ ТУРИСТИКЕ

Нени 1

Нѐ Лигјин пѐр верпримтари туристике (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 62/2004, 89/2008, 12/2009, 17/11, 47/11, 53/11, 123/12, 164/13 dhe 27/14) neni 52 ndryshohet si vijon:

“Lloje tjera të shërbimeve turistike në kuptim të këtij ligji konsiderohen:

- organizimi i aktiviteteve rekreative dhe argëtuese në plazhe dhe pishina,

- huazimi i objekteve lundruese për argëtim (sandolina, dërrasë për lundrim dhe ngjashëm), mjete për ski në ujë, biçikletë, karrige për shtrirje dhe ombrellë për mbrojtje nga dielli, mjete për peshkim dhe ngjashëm dhe

- veprimtari shërbyese lidhur me transportin ujor të cilat realizohen me objekt lundrues me fuqi të motorit që nuk i tejkalon 20 kuaj fuqi dhe i cili përfshin transport të maksimum 12 personave.

Për dhënien e shërbimit nga paragrafi 1 i këtij neni, dhënësi i shërbimit është i detyruar t'i sigurojë shfrytëzuesit shërbime të sigurimit nga lëndimi apo vdekja.

Shërbimin nga paragrafi 1 i këtij neni, mund ta japin persona fizikë.

Dhënësi i shërbimit nga paragrafi 1 i këtij neni është i detyruar që pajisjen dhe mjetet që ia jep shfrytëzuesit, përkatësisht pajisjen me të cilën kryhet veprimtaria shërbyese lidhur me transportin ujor, t'i mirëmbajë ashtu që të jenë të sigurta për shfrytëzim.“

Нени 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

3461.

Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11 и 151/11), Собранието на Република Македонија, на седницата, одржана на 7 јули 2015 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА, „АЛТЕА“ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

1. За учество во мировната операција на Европската унија, „Алтеа“ во Босна и Херцеговина, се испраќа припадник на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), доктор во Тимот доктори за Role 1 Medical Facilities, во кампот Бутмир во Сараево.

2. Припадникот на Армијата од точка 1 на оваа одлука, се испраќа за период од три месеци, сметано од јули 2015 година до септември 2015 година.

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и итна медицинска заштита на припадникот на Армијата, ги обезбедува Република Македонија.

4. Подготовките на припадникот на Армијата ќе ги изврши Генералштабот на Армијата, а организацијата и испраќањето ќе го изврши Министерството за одбрана.

5. По завршување на учеството во мировната операција, Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2851/1
7 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељановски, с.р.

3462.

Врз основа на членовите 15 и 16 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 39/14, 188/14 и 44/15), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 јули 2015 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

I. За член на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации се именува:

- Гордана Клиничарова, дипломиран економист, магистер по монетарна економија од Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2852/1
7 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељановски, с.р.

3463.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 3 ставови (2) и (5) од Законот за основање на Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 130/14), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 7 јули 2015 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА

I. Собранието на Република Македонија објавува јавен конкурс за избор на еден член на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка (во натамошниот текст: Државната комисија).

II. За член на Државната комисија се избира лице кое:

- е државјанин на Република Македонија;
- во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование;
- има најмалку четири години работно искуство на правни работи;

- поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

1. ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,
 2. ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
 3. ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
 4. ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
 5. БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
 6. АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и
- да има положено психолошки тест и тест за интегритет.

III. Пријавата за учество на овој конкурс, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. на оваа од-

лука, во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните кандидати треба да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од десет дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Дневник“ и „Лајм“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2853/1
7 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељановски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3464.

Врз основа на член 7 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 99/2009, 83/2010, 36/2011, 135/2011, 46/2012, 24/2013, 120/2013 и 29/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 јули 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА УЧЕБНИЦИ

1. Од должноста претседател и членови на Националната комисија за учебници се разрешуваат:

а) од должноста претседател:

- проф. д-р Зоран Радиќ

б) од должноста членови:

од редот на високообразовните и научните установи од областа на јазиците:

- проф. д-р Елка Јачева Улчар

- проф. др. Арбер Челику

- доц. д-р Веселинка Лаброска и

- проф. д-р Екатерина Бабамова

од редот на високообразовните и научните установи од областа на општествено-хуманистичките науки:

- д-р Владо Тимовски и

- доц. д-р Снежана Мирасчиева

од редот на високообразовните и научните установи од областа на природните науки, математика и техника:

- проф. д-р Татјана Атанасова Пачемска

- доц. д-р Сашо Панов

- доц. д-р Фехари Рамадани и

- доц. д-р Горан Велинов

од редот на високообразовните и научните установи од областа на уметностите и спортот:

- проф. д-р Никола Смилов

- Наим Махмуди и

- доц. д-р Владимир Лазаревски

од редот на основните и средните училишта:

- м-р Гордана Плетварска

- Билјана Панговска

- Ирфан Шабани

- Нухи Дарлишта
- м-р Весела Паунчева Велјановска
- м-р Билјана Лалчевска-Серафимовска и
- Оливера Трифуновска.

2. За претседател и членови на Националната комисија за учебници се именуваат:

а) за претседател:

- проф.д-р Ратко Дуев

б) за членови:

од редот на високообразовните и научните установи од областа на јазиците:

- д-р Гоце Цветановски
- проф. д-р Зекирија Нежири
- проф. д-р Луис Караниколова-Чочоровска и
- проф. д-р Екатерина Бабамова

од редот на високообразовните и научните установи од областа на општествено-хуманистичките науки:

- проф. д-р Александар Климовски и
- Мимоза Серафимова

од редот на високообразовните и научните установи од областа на природните науки, математика и техника:

- проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска
- проф. д-р Никита Шекутковски
- д-р доц. Азир Јусуфи и
- д-р доц. Горан Велинов

од редот на високообразовните и научните установи од областа на уметностите и спортот:

- проф. д-р Никола Смилов
- проф. д-р Висар Ганиу и
- Валентина Божиновска

од редот на основните и средните училишта:

- Павле Стојанов
- Никица Давкова
- Ирфан Шабани
- Нухи Дарлишта
- Мирослав Цветаноски
- Доне Доневи
- Весна Ничева.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-7521/1
7 јули 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3465.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 41/14 и 151/14) и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштво за трговија со електрична енергија ЕНЕРГО РОЈАЛ ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул. Кеј 13-ти Ноември бр.1/ГТЦ - кула 3/3 Скопје - Центар, на седницата одржана на 8.7.2015 година донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштво за трговија со електрична енергија ЕНЕРГО РОЈАЛ ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул. Кеј 13-ти Ноември бр.1/ГТЦ - кула 3/3 Скопје - Центар, се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 07-79/15
8 јуни 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за трговија со електрична енергија ЕНЕРГО РОЈАЛ ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул. Кеј 13-ти Ноември бр.1/ГТЦ - кула 3/3 Скопје - Центар

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата:
8.7.2015 година

4. Датум до кога важи лиценцата:
8.7.2025 година

5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ – 243.10.1/15

6. Број на деловниот субјект - 7039352

7. Единствен даночен број - 4080015552130

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен

и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети.

9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

11. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија за своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;

- работи во согласност со правилата за пазар на електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;

- ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната електричната енергија кога е во својство на снабдувач на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно пазарните правила, како и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно превземените обврски за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;

- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купопродажба на електрична енергија како и соодветните договори за прекугранични трансакции низ преносната мрежа во согласност со пазарните правила;

- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за своите трансакции и деловни активности при продажбата на електрична енергија во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени со пазарните правила;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива.

14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;

- испорачаните количини на електрична енергија да се доставуваат на квартално, но одвоени по месеци;

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија;

- како и други промени во работењето согласно правилникот.

15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Табела 1 - ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
(се доставува на квартално и годишно ниво)

Корисник	Испорачани количини во текот на квартал: I, II, III, IV				Испорачани количини од почетокот на годината (квартално и сумарно)			
	Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)		Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)	
	месечно	квартално	месечно	квартално	квартално	годишно	квартално	годишно
Снабдувачи								
Самостојни потрошувачи								
Електро- преносен систем оператор								
Електро- дистрибутивен систем оператор								
Извоз и други трговци								
Транзит на ЕЕ								

3466.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и трговија на електрична енергија НИНЕ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Македонска Каменица, со седиште на ул. ПАВЛИШ ДОЛ бр. 7, Македонска Каменица, за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија на седницата одржана на ден 8.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Лиценцата на Друштвото за производство и трговија на електрична енергија НИНЕ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Македонска Каменица, со седиште на ул. ПАВЛИШ ДОЛ бр. 7, Македонска Каменица, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала „НИНЕ СОЛАР“ издадена со Одлука УП1 бр. 07-223/13 од 29.1.2014 година, („Службен весник на РМ“ бр. 25/14) влегува во сила.

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-223/13
8 јуни 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1**Л И Ц Е Н Ц А****ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**

Друштво за производство и трговија на електрична енергија НИНЕ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Македонска Каменица, ул. ПАВЛИШ ДОЛ бр. 7, Македонска Каменица

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата

8.7.2015 година

4. Датум на важење на лиценцата

8.7.2050 година

5. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ – 154.01.1/14

6. Број на деловниот субјект – 6873006**7. Единствен даночен број – 4063013501030****8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „НИНЕ СОЛАР“ на КП бр. 2089/1, во м.в. Криви Валог, КО Луковица, Општина Македонска Каменица.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за производство и трговија на електрична енергија НИНЕ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Македонска Каменица, со седиште на ул. ПАВЛИШ ДОЛ бр. 7, Македонска Каменица, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците;

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

3) превземени мерки:

- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при работа;

- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и годишни извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната

комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2. Податоци за фотоволтаична централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

1. име на фотоволтаичен систем – „НИНЕ СОЛАР“; планирана моќност од 107,10 kW;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25 000 од Агенција за Катастар;
3. локација на фотоволтаичниот систем на дистрибутивната мрежа – приклучок на електродистрибутивната мрежа, согласно Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивниот систем издадено од на ЕВН Македонија АД Скопје;
4. општи податоци:
 - година на почеток на градба - 2014 година,
 - година на завршеток на градба - 2015 година,
 - година на почеток на работа – 2015 година,
 - проценет животен век на фотоволтаичниот систем - 35 години.
5. податоци за опрема:
 - број на фотоволтаични модули – Вкупно 437 (430 x 245W + 7 x 250W),
 - тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – BSEP 245 и ZXSHINE ZXP6-60-245/250 W;
 - Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
 - Максимална моќност на модул: 245 Wp / 250 Wp,
 - Максимален напон на модул: 37,20V / 30,15, V
 - Максимална струја на модул: 8,37 A / 8,29A,
 - Вкупна инсталирана моќност: 107,10 kW.
6. производител тип и номинални податоци на инвертор – 16 kW и 14 kW TLD 3ph,
 - Номинални податоци на инвертор:
 - Максимална моќност на инвертор: 6 X 16 000 W + 1 X 14 000 W,
7. просечно сончево зрачење на таа локација – 1 770 kWh/m²;
8. очекувано просечно производство на електрична енергија – 277 000 kWh – годишно.
9. очекувано просечно производство на електрична енергија – 277 000 kWh – годишно.

3467.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ВОДАВАТ 6 ДОО Охрид за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ВОДАВАТ 6 ДОО Охрид, со седиште на ул. 7-ми Ноември бр.187, Охрид, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентрала „МХЕЦ 52 – БЕЛИЦА“ со планирана моќност од 743 kW и со локација на водотекот на река Беличка, Општина Кичево (согласно договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри за МХЕЦ Беличка реф.бр.52, склучен помеѓу Министерство за животна средина и просторно планирање со бр.11- 4178/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производство на електрична енергија ВОДАВАТ 6 ДОО Охрид).

2. Податоци за носителот на решението:
 - назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија ВОДАВАТ 6 ДОО Охрид, со седиште на ул. 7-ми Ноември бр.187, Охрид;
 - единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-194;
 - назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ 52 – БЕЛИЦА“;
 - податоци за локација на електроцентралата: на водотекот на река Беличка, Општина Кичево;
 - планирана моќност на електроцентралата: 743 kW;
 - планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 2.480.000 kWh;
 - рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри за МХЕЦ Беличка реф.бр.52, склучен помеѓу Министерство за животна средина и просторно планирање со бр.11- 4178/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производство на електрична енергија ВОДАВАТ 6 ДОО Охрид;
 - датум на престанок на важење на ова решение: 4.5.2018 година.

3. Хидроелектроцентралата „МХЕЦ 52 – БЕЛИЦА“ со планирана моќност од 743 kW и со локација на водотекот на река Беличка, Општина Кичево (согласно договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри за МХЕЦ Беличка реф.бр.52, склучен помеѓу Министерство за животна средина и просторно планирање со бр.11- 4178/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производство на електрична енергија ВОДАВАТ 6 ДОО Охрид), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во точка 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-70/15
8 јуни 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3468.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на ул. „Васил Горгов“ бр.28-3/4, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентрала „МХЕЦ 321 – КЛЕПАЛСКА“ со планирана моќност од 175 kW и со локација на водотекот на река Клепалска, Општина Берово (согласно договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри за МХЕЦ Клепалска со реф.бр.321 и МХЕЦ Клепалска со реф.бр.322, склучен помеѓу Министерство за животна средина и просторно планирање со бр.11 - 4179/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје со бр.03-18/1/16 од 6.5.2015 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на ул. „Васил Горгов“ бр.28-3/4, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-195;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ 321 – КЛЕПАЛСКА“;
- податоци за локација на електроцентралата: на водотекот на река Клепалска, Општина Берово;
- планирана моќност на електроцентралата: 175 kW;
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 688.970 kWh;
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија

ја од мали хидроелектрични центри за МХЕЦ Клепалска со реф.бр.321 и МХЕЦ Клепалска со реф.бр.322, склучен помеѓу Министерство за животна средина и просторно планирање со бр.11 - 4179/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје со бр.03-18/1/16 од 6.5.2015 година;

- датум на престанок на важење на ова решение: 4.5.2018 година.

3. Хидроелектроцентралата „МХЕЦ 321 – КЛЕПАЛСКА“ со планирана моќност од 175 kW и со локација на водотекот на река Клепалска, Општина Берово (согласно договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри за МХЕЦ Клепалска со реф.бр.321 и МХЕЦ Клепалска со реф.бр.322, склучен помеѓу Министерство за животна средина и просторно планирање со бр.11 - 4179/1 од 04.05.2015 година и Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје со бр.03-18/1/16 од 6.5.2015 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во точка 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-71/15
8 јуни 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3469.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на ул. „Васил Горгов“ бр.28-3/4, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидро-електроцентрала „МХЕЦ 322 – КЛЕПАЛСКА“ со планирана моќност од 250 kW и со локација на водотекот на река Клепалска, Општина Берово (согласно договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ Клепалска со реф.бр.321 и МХЕЦ Клепалска со реф.бр.322, склучен помеѓу Министерство за животна средина и просторно планирање со бр.11 - 4179/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје со бр.03-18/1/16 од 6.5.2015 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на ул. „Васил Горгов“ бр.28-3/4, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-196;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ 322 – КЛЕПАЛСКА“;
- податоци за локација на електроцентралата: на водотекот на река Клепалска, Општина Берово;
- планирана моќност на електроцентралата: 250 kW;
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 869.230 kWh;
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ Клепалска со реф.бр.321 и МХЕЦ Клепалска со реф.бр.322, склучен помеѓу Министерство за животна средина и просторно планирање со бр. 11 - 4179/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје со бр.03-18/1/16 од 6.5.2015 година;
- датум на престанок на важење на ова решение: 4.5.2018 година.

3. Хидроелектроцентралата „МХЕЦ 322 – КЛЕПАЛСКА“ со планирана моќност од 250 kW и со локација на водотекот на река Клепалска, Општина Берово (согласно договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ Клепалска со реф.бр.321 и МХЕЦ Клепалска со реф.бр.322, склучен помеѓу Министерство за животна средина и просторно планирање со бр.11 - 4179/1 од 04.05.2015 година и Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје со бр.03-18/1/16 од 6.5.2015 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во точка 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена

на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-72/15
8 јуни 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3470.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на ул. „Васил Горгов“ бр.28-3/4, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидро-електроцентрала „МХЕЦ 329 – БРЕГАЛНИЦА“ со планирана моќност од 700 kW и со локација на водотекот на река Брегалница, Општина Пехчево (согласно договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ Брегалница со реф.бр.329, склучен помеѓу Министерство за животна средина и просторно планирање со бр.11-4177/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје со бр.03-18/1/15 од 6.5.2015 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на ул. „Васил Горгов“ бр.28-3/4, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-197;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ 329 – БРЕГАЛНИЦА“;
- податоци за локација на електроцентралата: на водотекот на река Брегалница, Општина Пехчево;

- планирана моќност на електроцентралата: 700 kW;
 - планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 2.936.929 kWh;
 - рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ Брегалница со реф.бр.329, склучен помеѓу Министерство за животна средина и просторно планирање со бр.11 - 4177/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје со бр.03-18/1/15 од 6.5.2015 година;

- датум на престанок на важење на ова решение: 4.5.2018 година.

3. Хидроелектроцентралата „МХЕЦ 329 – БРЕГАЛНИЦА“ со планирана моќност од 700 kW и со локација на водотекот на река Брегалница, Општина Пехчево (согласно договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ Брегалница со реф.бр. 329, склучен помеѓу Министерство за животна средина и просторно планирање со бр.11 - 4177/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје со бр.03-18/1/15 од 6.5.2015 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во точка 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-73/15
8 јуни 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 3471.

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13 и 42/14), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2015

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари – јуни 2015 година, во однос на просечните цени на мало во 2014 година е -1,3%.

Директор,
Лидија Костовска, с.р.

3472.

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13 и 42/14), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Индексот на трошоците на животот во Република Македонија во првото полугодие од 2015 година (период: јануари – јуни 2015 година) во однос на второто полугодие од 2014 година (период: јули – декември 2014 година), изнесува -0,1%.

Директор,
Лидија Костовска, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015116